

Службен весник

на Република Македонија

Број 208

26 ноември 2015, четврток

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5750. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при постапки на увоз, извоз и транзит	5	5755. Одлука за престанок и за давање на трајно користење недвижна ствар на Министерство за финансии	6
5751. Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони	5	5756. Одлука за престанок и за давање на трајно користење недвижна ствар на Министерство за финансии	7
5752. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	5	5757. Одлука за престанок и за давање на трајно користење недвижна ствар на Министерство за финансии	7
5753. Одлука за престанок и за давање на трајно користење недвижна ствар на Министерство за финансии	6	5758. Одлука за престанок и за давање на трајно користење недвижна ствар на Министерство за финансии	7
5754. Одлука за престанок и за давање на трајно користење недвижна ствар на Министерство за финансии	6	5759. Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината	8

	Стр.		Стр.
5760. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Централен регистар на Република Македонија.....	8	5771. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт-импорт Скопје на локалитетот „Пасивер“, општина Чучер Сандево	12
5761. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје...	8	5772. Одлука за изменување на Одлуката за продажба на становите на кои права, должности и одговорности во поглед на располагањето има Републиката.....	13
5762. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Геронтолошки завод -13 Ноември - Скопје	9	5773. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто-такси превоз на патници ...	13
5763. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања....	9	5774. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс за објекти од примарна и финална земјоделска обработка КО Павлешенци општина Свети Николе	13
5764. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања....	9	5775. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Босилово општина Босилово	14
5765. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања....	9	5776. Одлука за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање	14
5766. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги „КАЛТУН МАД-ДЕНЦИЛИК“ ДОО СКОПЈЕ на простор кој ги опфаќа општините Старо Нагоричане, Кратово, Пробиштип и Штип	10	5777. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Здружението на граѓани за третман на лицата со аутизам АДХД и аспергеров синдром „ВО МОЈОТ СВЕТ“ –Скопје	14
5767. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минералната суровина – песок и чакал на локалитетот „с.Горно Коњари“, општина Петровец	11	5778. Одлука за давање на согласност на јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање	15
5768. Одлука за доделување концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги СУН АНД СТАРС ДОО експорт – импорт - Тетово на локалитетот „с.Првце“, општина Теарце ..	11	5779. Одлука за давање согласност на Јавен оглас за давање во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над три хектари по пат на електронско јавно наддавање	15
5769. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – гранит на локалитетот „Чашките“, с. Пештани, општина Прилеп	11		
5770. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „Веprчани“, с.Веprчани, општина Прилеп	12		

	Стр.		Стр.
5780. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија-Скопје	15	5791. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип	18
5781. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на НУ „Македонски народен театар“ - Скопје	16	5792. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи	19
5782. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за вработување на Република Македонија	16	5793. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи	20
5783. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за вработување на Република Македонија	16	5794. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи	20
5784. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за економија.....	16	5795. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за транспорт и врски – Државен инспекторат за градежништво и урбанизам	20
5785. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи	17	5796. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за млади и спорт	20
5786. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи	17	5797. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за финансии – Државен девизен инспекторат	21
5787. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско друштво „Аеродроми на Македонија“	17	5798. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонијапат-Скопје	21
5788. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско друштво „Аеродроми на Македонија“	17	5799. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство	21
5789. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Кабинет на Преседателот на Република Македонија	18	5800. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.....	22
5790. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Кабинет на Преседателот на Република Македонија	18	5801. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Ларце за изградба на објекти со намена домување во станбени куќи КО Ларце и КО Ларце вон град општина Желино.....	24
		5802. Решение за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за земјоделство	33

	Стр.		Стр.
5803. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за земјоделство	33	5815. Правилник за формата и содржината на обрасците на мандатен платен налог, прекршочен платен налог и записник за сторен сообраќаен прекршок и регистрирање на негативни бодови.....	40
5804. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести-Скопје.....	33	5816. Листа за дополнување на Листата на експлозивните материи што можат да се пуштаат во промет	45
5805. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на ЈУ Национален парк Пелистер-Битола	33	5817. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на мислење за стручна процена на оригиналноста на уметничките и другите предмети.....	46
5806. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје...	34	5818. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и поблиските услови за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, продолжување и одземање на дозволата за одобрена линија, формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред	48
5807. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот	34	5819. Список на поставени постојани судски преведувачи (оглас од 1 септември 2015 година)	49
5808. Решение за именување директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	34	5820. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	53
5809. Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор - претставник на основачот на Државното музичко училиште-Битола	34	5821. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	53
5810. Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор - претставник на основачот на Државното музичко училиште-Битола	35	5822. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	54
5811. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести-Скопје.....	35	5823. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	54
5812. Програма за изменување и дополнување на Програмата за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2015 година.....	35	5824. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	55
5813. Програма за дополнување на Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2015 – 2018) ..	36	5825. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	55
5814. Програма за изменување на Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2015 година	38	Огласен дел	1-72

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5750.

Врз основа на член 11-а од Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 6/02, 98/08 и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕТО И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС ПРИ ПОСТАПКИ НА УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ

Член 1

Во Уредбата за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при постапки за увоз, извоз и транзит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 134/08, 13/11 и 138/13) во член 4 став (2) во алинејата 10 зборовите „-Биро за лекови“ се бришат.

Во алинејата 15 сврзникот „и“ се заменува со запирка.

Во алинејата 16 точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 17 која гласи:

„- Агенција за лекови и медицински средства“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11213/1	Заменик на претседателот
21 ноември 2015 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

5751.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15 и 193/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Член 1

Со оваа одлука на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со вкупна површина од 70 м2 кое претставува:

- КП 23/14 во површина од 1 м2 за КО Србјани, место викано Централа опишана во Имотен лист 1009;

- КП 20/2 во површина од 7 м2 за КО Србјани, место викано Араплија опишана во Имотен лист 1007;

- КП 13/5 во површина од 2 м2 за КО Србјани, место викано Горна Јурија опишана во Имотен лист 1006

- КП 1529/3 во површина од 12 м2 за КО Србјани, место викано Лака опишана во Имотен лист 310;

- КП 6718/6 во површина од 12 м2 за КО Кичево вон град, место викано Пат Кичево Битола опишана во Имотен лист 2923;

- КП 6718/7 во површина од 12 м2 за КО Кичево вон град, место викано Пат Кичево Битола опишана во Имотен лист 2923;

- КП 6718/8 во површина од 10 м2 за КО Кичево вон град, место викано Пат Кичево Битола опишана во Имотен лист 2923;

- КП 6718/9 во површина од 5 м2 за КО Кичево вон град, место викано Пат Кичево Битола опишана во Имотен лист 2923;

- КП 6718/10 во површина од 9 м2 за КО Кичево вон град, место викано Пат Кичево Битола опишана во Имотен лист 2923;

согласно Проектот за инфраструктура за изградба на шахти за фекална канализација од пречистени отпадни води и атмосферска канализација за ТИРЗ Кичево – Опфат 1 со тех. бр. 40/2011 од ноември 2011 година, одобрена од Министерство за транспорт и врски со решение бр.75-12257/1 од 27.08.2014 година, заради изградба на шахти за фекална канализација од пречистени отпадни води и атмосферска канализација за ТИРЗ Кичево – Опфат 1.

Член 2

Правото на трајно користење на градежно земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10249/1	Заменик на претседателот
21 ноември 2015 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

5752.

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижната ствар-објект Железничка станица во Битола, КП.бр.19266/1, КО Битола 5 и тоа:

- зграда/објект број 21, намена на зграда/објект и тоа приземје со внатрешна површина од 200м²;
 - зграда/објект број 21, намена на зграда/објект кат 1 во површина од 124м²;
 - зграда/објект број 22, намена на зграда/објект приземје во површина од 44м²;
 - зграда/објект број 22, намена на зграда/објект кат 1 во површина од 31м²,
 во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10828/1 Заменик на претседателот
 21 ноември 2015 година на Владата на Република
 Скопје Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5753.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за стоковни резерви му престанува правото на користење на недвижна ствар - објект кој се наоѓа во Калишта, на КП бр.763 во КО Калишта и тоа на 612/2902 м² идеален дел, запишано во Имотен лист број 10777, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Министерството за финансии.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии и Агенцијата за стоковни резерви, во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11112/1 Заменик на претседателот
 21 ноември 2015 година на Владата на Република
 Скопје Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5754.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за стоковни резерви му престанува правото на користење на недвижната ствар - објект кој се наоѓа на Бул.„Партизански одреди“ бр.93, Скопје, на КП бр.1568 во КО Карпош и тоа на 54/258 м² идеален дел, запишано во Имотен лист бр.29132, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Министерството за финансии.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии и Агенцијата за стоковни резерви, во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11112/2 Заменик на претседателот
 21 ноември 2015 година на Владата на Република
 Скопје Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5755.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за транспорт и врски, му престанува правото на користење на недвижната ствар - објект кој се наоѓа во Калишта, на КП бр.763 во КО Калишта и тоа на 300/2902 м² идеален дел, запишано во Имотен лист бр.10777, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Министерството за финансии.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии и Министерството за транспорт и врски, во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11112/3
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5756.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за транспорт и врски, му престанува правото на користење на недвижната ствар - објект кој се наоѓа на Бул. „Партизански одреди“ бр.93, Скопје, на КП бр.1568 во КО Карпош и тоа на идеален дел од 27/258 м2, запишано во Имотен лист бр.29132, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Министерството за финансии.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии и Министерството за транспорт и врски, во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11112/4
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5757.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Управа за јавни приходи му престанува правото на користење на недвижната ствар - објект кој се наоѓа на Бул. „Партизански одреди“ бр.93, Скопје, на КП бр.1568 во КО Карпош и тоа на 2/258 м2 идеален дел, запишано во Имотен лист бр.29132, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Министерството за финансии.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии и Управата за јавни приходи, во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11112/5
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5758.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Управа за јавни приходи му престанува правото на користењето на недвижната ствар - објект кој се наоѓа во Калишта, на КП бр.763 во КО Калишта и тоа на 21/2902 м2 идеален дел, запишано во Имотен лист бр.10777, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Министерството за финансии.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии и Управата за јавни приходи, во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11112/6 Заменик на претседателот
21 ноември 2015 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5759.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1

Во Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 187/14), во член 1 зборовите „Друштво за производство, трговија и услуги АРЦ АУТОМОТИВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје“ се заменуваат со зборовите „Друштво за производство, трговија и услуги АРЦ АУТОМОТИВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11132/1 Заменик на претседателот
21 ноември 2015 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5760.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“, бр. 50/01, 49/03, 109/05, 88/08, 35/11, 43/11, 199/14, 97/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Централниот регистар на Република Македонија бр. 0201-3/20 од 22.10.2015 година, донесена од Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11134/1 Заменик на претседателот
21 ноември 2015 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5761.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Фреквентно регулирана хидростаница	BS2V 2MXH804+QTL 2 VFT 1,5	Цалпеда	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11182/1 21 ноември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

5762.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна споственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД -13 НОЕМВРИ - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- ампули Халдол Депо од 50 мг/мл 25 парчиња.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест на ЈЗУ Геронтолошки завод - 13 Ноември - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на ЈЗУ Геронтолошки завод - 13 Ноември - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11194/1 21 ноември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

5763.

Врз основа на член 15 став 21 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА**

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Јалгун“ с.Доброшинци, општина Василево поднесена од Акционерското друштво за градежништво „ПЕЛАГОНИЈА“ - Струмица бр.24-6213/1 од 11.12.2014 година, бидејќи од општина Василево е добиено негативно мислење бр. 03-3447/2 од 19.10.2015 година од причина што би се нанесувале големи штети при експлоатацијата.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11241/1 21 ноември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

5764.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА**

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Оцов Гроб“ с.Доброшинци, општина Василево поднесена од Акционерското друштво за градежништво ПЕЛАГОНИЈА Струмица бр.24-6214/1 од 11.12.2014 година, бидејќи од општина Василево е добиено негативно мислење бр. 03-3448/2 од 19.10.2015 година од причина што би се нанесувале големи штети при експлоатацијата.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11243/1 21 ноември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

5765.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот “Коца Дол” с.Доброшинци, општина Василево поднесена од Акционерското друштво за градежништво ПЕЛАГОНИЈА Струмица бр.24-6215/1 од 11.12.2014 година, бидејќи од општина Василево е добиено негативно мислење бр. 03-3430/2 од 19.10.2015 година од причина што би се нанесувале големи штети при експлоатацијата.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-11246/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5766.

Врз основа на член 7-а став 3 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15 и 104/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРОСПЕКЦИСКИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „КАЛТУН МАДДЕНЦИЛИК“ ДОО СКОПЈЕ НА ПРОСТОР КОЈ ГИ ОПФАКА ОПШТИНИТЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ, КРАТОВО, ПРОБИШТИП И ШТИП

1. Со оваа одлука се доделува концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални сировини на простор кој ги опфаќа општините Старо Нагоричане, Кратово, Пробиштип и Штип на Друштвото за трговија и услуги „КАЛТУН МАДДЕНЦИЛИК“ ДОО СКОПЈЕ, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални сировини бр. 42-3932/1 од 5.5.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15).

2. Друштвото за трговија и услуги „КАЛТУН МАДДЕНЦИЛИК“ ДОО СКОПЈЕ достави понуда со број 00000135 на 30.9.2015 година.

3. Друштвото за трговија и услуги „КАЛТУН МАДДЕНЦИЛИК“ ДОО СКОПЈЕ ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги „КАЛТУН МАДДЕНЦИЛИК“ ДОО СКОПЈЕ се доделува концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални сировини на простор кој ги опфаќа општините Старо Нагоричане, Кратово, Пробиштип и Штип, со површина на простор на концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7568300	4677400
2	7573200	4654600
3	7598142	4605833
4	7623421	4605595
5	7606220	4634000
6	7623100	4643800
7	7601400	4669400
8	7590100	4677800
9	7579000	4681800

5. Површината на просторот на концесијата за вршење на проспекциски геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=2259.800649 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години, без можност за продолжување.

7. Целта на вршењето на проспекциските геолошки истражувања е откривање на нови потенцијални простори за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини согласно начинот утврден со проектот за вршење на проспекциски геолошки истражувања.

8. Најповолниот понудувач е должен со истекот на последниот ден од концесијата за проспекциски геолошки истражувања да поднесе Елаборат за извршениите проспекциски геолошки истражувања на металични минерални сировини.

9. Надоместокот за доделената концесија за вршење на проспекциски геолошки истражувања во износ од 4.500.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

10. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

11. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

12. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

13. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

14. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11248/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

5767.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ГОРНО КОЊАРИ“, ОПШТИНА
ПЕТРОВЕЦ

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минералната сировина – песок и чакал на локалитетот „с.Горно Коњари“, општина Петровец бр.24-1260/1 од 14.2.2013 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на минерални сировини во рок од шест месеци од денот на склучување на Договорот за концесија за експлоатација на минерални сировини.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина-песок и чакал на Друштвото за промет и услуги ЕЛСА-МАРТИН ДООЕЛ увоз-извоз с.Горно Коњари Петровец на локалитетот „с.Горно Коњари“, општина Петровец бр.41-9664/1-12 од 3.1.2013 година (“Службен весник на Република Македонија” бр.4/13).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11249/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

5768.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СУН АНД СТАРС ДОО ЕКСПОРТ – ИМПОРТ - ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ПРВИЦЕ“, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СУН АНД СТАРС ДОО експорт – импорт - Тетово се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на локалитетот „с.Првце“, општина Теарце, со површина на простор на концесија за експлоатација дефинирани со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7506574	4665274
T-2	7506124	4665318
T-3	7506309	4664755
T-4	7506605	4665000

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.166955 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11250/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

5769.

Врз основа на член 52 став (5) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година донесе

ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ГРАНИТ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „ЧАШКИТЕ”, С. ПЕШТАНИ, ОПШТИНА
ПРИЛЕП

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – гранит на локалитетот „Чашките”, с. Пештани, општина Прилеп бр. 24-2244/9 од 07.06.2013 година, еднострано се раскинува од страна на концесионерот Друштво за производство услуги и трговија КРИН КГ – ДОО увоз-извоз, Прилеп, поради немање економски интерес за натамошно извршување на концесија за експлоатација.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – гранит на Друштвото за производство услуги и трговија КРИН КГ – ДОО увоз-извоз Прилеп на локалитетот „Чашките”, с. Пештани, општина Прилеп бр. 41-2402/1 од 21.05.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/13).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11251/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5770.

Врз основа на член 52 став (5) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА– МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„ВЕПРЧАНИ“, С.ВЕПРЧАНИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „Вепрчани”, с.Вепрчани, општина Прилеп бр. 24-7365/1 од 5.12.2013 година, еднострано се раскинува од страна на концесионерот Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН МАРБЛЕ ИНДУСТРИЕС ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, поради немање економски интерес за натамошно извршување на концесија за експлоатација.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната суровина – мермер на ДПТУ „ЕВРО ГРАНИТИ ББ“ ДОО Скопје на локалитетот Вепрчани, с.Вепрчани, општина Прилеп, бр. 19-1886/1 од 20.4.2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/06).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11260/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5771.

Врз основа на член 42 став 15 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-
РОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕУРО АКТИВА ДОО ЕК-
СПОРТ - ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„ПАСИВЕР“, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт-импорт Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Пасивер“, општина Чучер Санделово, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7529004	4662982
T-2	7528409	4663841
T-3	7528766	4664201
T-4	7529292	4663579
T-5	7530197	4662782
T-6	7530095	4662701
T-7	7529729	4662825
T-8	7529502	4663054

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.869026 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11262/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

5772.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија „Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), а во врска со член 99 став 3 точка 7 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14 и 146/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ НА КОИ ПРАВА, ДОЛЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ВО ПОГЛЕД НА РАСПОЛАГАЊЕТО ИМА РЕПУБЛИКАТА

Член 1

Во Одлуката за продажба на становите на кои права, должности и одговорности во поглед на располагањето има Републиката („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/96, 16/99, 64/01, 54/06, 58/10, 59/10 и 42/15), во членот 3, процентот „7,2 %“ се заменува со процентот „4,0%“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11317/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

5773.

Врз основа на член 9-а став 1 од Законот за регистрација на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/01, 42/03, 40/04, 70/06, 126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13, 188/13, 115/14, 129/15 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛИТЕ НА АВТО - ТАКСИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

Член 1

Во Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто-такси превоз на патници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/15), во членот 2 зборовите: „2015 година“ се заменуваат со зборовите: „2016 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11334/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

5774.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ЗА ОБЈЕКТИ ОД ПРИМАРНА И ФИНАЛНА ЗЕМЈОДЕЛСКА ОБРАБОТКА КО ПАВЛЕШЕНЦИ ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс за објекти од примарна и финална земјоделска обработка КО Павлешенци, општина Свети Николе.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 7135м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2563/1-дел	Павлешенци	Камтур	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				15500м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11372/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

5775.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО БОСИЛОВО ОПШТИНА БОСИЛОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Босилово, општина Босилово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 8096м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3935	Босилово	Село	нива	2
3936	Босилово	Село	нива	2
3937/1	Босилово	Село	нива	1
3937/2	Босилово	Село	нива	1
3967	Босилово	Село	нива	1
3938	Босилово	Село	нива	1
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				8200м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11508/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5776.

Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШНИ НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање бр.06/15 со архивски бр.22-11087/2 од 21.11.2015 година распишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11528/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5777.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ЗА ТРЕТМАН НА ЛИЦАТА СО АУТИЗАМ АДХД И АСПЕРГЕРОВ СИНДРОМ „ВО МОЈОТ СВЕТ“ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижната ствар– објект бр.1, влез 1, кат ПР, број 1, со површина од 128 м², кој се наоѓа на КП 755/15, КО Кисела Вода 2, на ул. Руди Чајавец бр.6 во Скопје, запишана во Имотен лист бр.51129, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење, без надоместок за период од 10 години на Здружението на граѓани за третман на лицата со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром „ВО МОЈОТ СВЕТ“-Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за одбрана и Здружението на граѓани за третман на лицата со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром „ВО МОЈОТ СВЕТ“-Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11555/1 21 ноември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески, с.р.
--	--

5778.

Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШИНИ НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање бр. 08/15 со архивски бр.22-11458/2 од 21.11.2015 година распишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11566/1 21 ноември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески, с.р.
--	--

5779.

Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШИНИ НАД ТРИ ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас за давање во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над три хектари по пат на електронско јавно наддавање бр.07/15 со архивски бр.22-11455/2 од 21.11.2015 година распишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11570/1 21 ноември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески, с.р.
--	--

5780.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија-Скопје, со седиште во Скопје, ул. „11-ти Октомври“ бр.9 за градежно земјиште со површина од 39м2, кое што претставува ГП бр.1.37 - КП бр.3767/6, КО Карпош, евидентирано во Имотен лист бр.75413 за КО Карпош, согласно Извод од Детален урбанистички план бр.36-1134/2 од 6.2.2015 година; Изменување и дополнување на ДУП за населба Козле М.З. Пецо Божиновски-Кочо, дел А, блок 1 донесен со Одлука на Советот на општина Карпош, бр.07-6111/24 од 11.9.2012 година, издаден од општина Карпош и Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци КО Карпош, со дел. бр.08-07-026/4 од 9.3.2015 година, со намена за изградба на објект од јавен интерес Е2-комунална супраструктура (трафостаница).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11624/1 21 ноември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески, с.р.
--	--

5781.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА НУ „МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на НУ „Македонски народен театар“ Скопје бр. 09-4933/2 од 13.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11627/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

5783.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за вработување на Република Македонија бр. 09 - 4934/2 од 13.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11627/3
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

5782.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за вработување на Република Македонија бр. 09 - 4935/2 од 13.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11627/2
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

5784.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за економија бр. 09-4833/3 од 13.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11627/4
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

5785.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи, бр. 09-4860/3 од 13.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11627/5
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

5786.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр. 09 - 1779/8 од 13.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11627/6
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

5787.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско друштво „Аеродроми на Македонија“ бр. 09-3870/2 од 13.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11627/7
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

5788.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Акционерско друштво „Аеродроми на Македонија“ бр.42-6755/6 од 14 јули 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 122/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11627/8
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

5789.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА КАБИНЕТ НА ПРЕСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Кабинет на Претседателот на Република Македонија бр.41-3654/3 од 16 јуни 2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 88/13).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-11627/9 21 ноември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
--	---

5790.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА КАБИНЕТ НА ПРЕСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Кабинет на Претседателот на Република Македонија бр. 41-3654/2 од 16 јуни 2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 88/13).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-11627/10 21 ноември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

5791.

Врз основа на член 38 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА СО УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ШТИП

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип, за земјоделско земјиште со вкупна површина од 13ха 07ар 52м2 на КПбр.685, место викано,„Вир”, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 3602м2, запишана во Имотен лист бр.60 за КО Чумово; КПбр.789, место викано,„Корија”, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 6517м2, запишана во Имотен лист бр.60 за КО Чумово; КПбр.681, место викано,„Вир”, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 5166м2, запишана во Имотен лист бр.89 за КО Чумово; КПбр.686, место викано,„Вир”, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 4359м2, запишана во Имотен лист бр.89 за КО Чумово; КПбр.864/1, место викано,„Шопур”, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 4488м2, запишана во Имотен лист бр.89 за КО Чумово; КПбр.687, место викано,„Вир”, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 5477м2, запишана во Имотен лист бр.33 за КО Чумово; КПбр.950, место викано,„Косово”, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 3547м2, запишана во Имотен лист бр.247 за КО Чаниште; КПбр.951/1, место викано,„Косово”, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 4128м2, запишана во Имотен лист бр.247 за КО Чаниште; КПбр.951/2, место викано,„Косово”, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 10183м2, запишана во Имотен лист бр.247 за КО Чаниште; КПбр.952, место викано,„Косово”, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 6171м2, запишана во Имотен лист бр.247 за КО Чаниште.

ниште; КПбр.1769, место викано, „Елениче“, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 4325м², запишана во Имотен лист бр.300 за КО Крушевица; КПбр.1770, место викано, „Елениче“, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 4768м², запишана во Имотен лист бр.300 за КО Крушевица; КПбр.1771, место викано, „Елениче“, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 2885м², запишана во Имотен лист бр.300 за КО Крушевица; КПбр.1115, место викано, „Шулев Кладенец“, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 1205м², запишана во Имотен лист бр.356 за КО Дуње; КПбр.1117, место викано, „Шулев Кладенец“, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 1095м², запишана во Имотен лист бр.356 за КО Дуње; КПбр.1118, место викано, „Шулев Кладенец“, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 1430м², запишана во Имотен лист бр.356 за КО Дуње; КПбр.770, место викано, „Шулев Кладенец“, катастарска култура нива, катастарска класа 6, со површина од 2793м², запишана во Имотен лист бр.356 за КО Дуње; КПбр.771, место викано, „Шулев Кладенец“, катастарска култура нива, катастарска класа 6, со површина од 5214м², запишана во Имотен лист бр.356 за КО Дуње; КПбр.785, место викано, „Шулев Кладенец“, катастарска култура нива, катастарска класа 6, со површина од 10633м², запишана во Имотен лист бр.356 за КО Дуње; КПбр.786, место викано, „Шулев Кладенец“, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 1696м², запишана во Имотен лист бр.356 за КО Дуње; КПбр.788, место викано, „Шулев Кладенец“, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 4879м², запишана во Имотен лист бр.356 за КО Дуње; КПбр.790, место викано, „Шулев Кладенец“, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 3030м², запишана во Имотен лист бр.356 за КО Дуње; КПбр.791, место викано, „Шулев Кладенец“, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 3105м², запишана во Имотен лист бр.356 за КО Дуње; КПбр.1495, место викано, „Ревдол“, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 2591м², запишана во Имотен лист бр.263 за КО Дуње; КПбр.1496, место викано, „Ревадол“, катастарска култура нива, катастарска класа 6, со површина од 1734м², запишана во Имотен лист бр.263 за КО Дуње; КПбр.1497, место викано, „Река дол“, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 1182м², запишана во Имотен лист бр.263 за КО Дуње; КПбр.1503, место викано, „Ревдол“, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 3593м², запишана во Имотен лист бр.263 за КО Дуње; КПбр.1510, место викано, „Ревдол“, катастарска култура нива, катастарска класа 6, со површина од 1039м², запишана во Имотен лист бр.263 за КО Дуње; КПбр.1511, место викано, „Ревадол“, катастарска култура нива, катастарска класа 6, со површина од 6179м², запишана во Имотен лист бр.263 за КО Дуње; КПбр.1213, место викано, „Стари Лозја“, катастарска

култура нива, катастарска класа 6, со површина од 3240м², запишана во Имотен лист бр.164 за КО Кален; КПбр.1214, место викано, „Стари Лозја“, катастарска култура нива, катастарска класа 6, со површина од 5240м², запишана во Имотен лист бр.164 за КО Кален и КПбр.1379, место викано, „Стари Лозја“, катастарска култура нива, катастарска класа 6, со површина од 5258м², запишана во Имотен лист бр.164 за КО Кален.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11672/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5792.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр.09-1857/3 од 16.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11699/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5793.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр.09-4198/3 од 16.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-11699/2 21 ноември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

5794.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр.09-4343/3 од 16.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-11699/3 21 ноември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

5795.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ – ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за транспорт и врски – Државен инспекторат за градежништво и урбанизам бр.09-4942/2 од 16.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-11699/4 21 ноември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

5796.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА
МЛАДИ И СПОРТ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за млади и спорт бр.09-910/3 од 16.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11699/5	Заменик на претседателот
21 ноември 2015 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

5797.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИ
НАНСИИ – ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за финансии – Државен девизен инспекторат бр.09-618/3 од 16.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11699/6	Заменик на претседателот
21 ноември 2015 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

5798.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА-
ПАТ-СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонијапат-Скопје бр.09-4945/2 од 16.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11699/7	Заменик на претседателот
21 ноември 2015 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

5799.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство бр.09-619/11 од 16.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11699/8	Заменик на претседателот
21 ноември 2015 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

5800.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА
ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Комисија за хартии од вредност на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Опис на движната ствар	Вид на опрема	Количина	Инвентарен број	Сметководствена (сегашна) вредност
КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА					
1	Персонален компјутер Dell Optiplex 330 Mini Tower Chassis (сериски броеви: 4KG9J3J; 5KG9J3J; 1KG9J3J; 2KG9J3J; HJG9J3J; JJG9J3J; FJG9J3J; 6KG9J3J;	Компјутерска опрема	8	482-489	0
2	Персонален компјутер IBM Intel P4 2,6 (VP) - (сериски број 32P4414)	Компјутерска опрема	1	219	0
3	Персонален компјутер HP Compaq CD Rom XP Pro=AT (сериски број CZC601144Z)	Компјутерска опрема	1	243	0
4	Персонален компјутер HP Compaq CD Rom XP Pro (CZC4320D1Z)	Компјутерска опрема	1	232	0
5	Персонален компјутер Compaq (сериски броеви: CZC4210R1W; CZC601144Z)	Компјутерска опрема	2	304-305	0
6	Персонален компјутер HP Compaq dx2200 MT mb/80gb/512mb/XPPR (сериски броеви: HUB6390W5Q; HUB6390W79)	Компјутерска опрема	2	449-450	0
7	Монитор Dell E198FP, 19-inch LCD Flat Panel (сериски броеви CN-0HU177-72872-7BS-OROL; CN-0HU177-72872-7BS-OREL; CN-0HU177-72872-7BS-OR8L; CN-0HU177-72872-7BS-OR3L; CN-0HU177-72872-7BS-OR6L; CN-0HU177-72872-7BS-OPVL; CN-0HU177-72872-7BS-OR4L; CN-0HU177-72872-7BS-OPP4L;	Компјутерска опрема	8	490-497	0
8	Монитор E228WFP 22in, (TCO99)Value (DVI) Црн (сериски број PL-ODT867-70710-7CK-2FAM)	Компјутерска опрема	1	500	0
9	Monitor E198WFP 19in, White flat panel black (сериски броеви CZ-0HR032-73608-7CI-213U; CZ-0HR032-73608-7CI-1LVU)	Компјутерска опрема	2	501-502	0
10	Монитор IBM 17" TFT (сериски број 23-A1478)	Компјутерска опрема	1	220	0
11	Монитор Compaq 17" P9008A =AT (сериски број CNT60602XM)	Компјутерска опрема	1	244	0
12	Монитор HP Compaq 17 inc (сериски броеви CNC631NS92; CNC631NSBL)	Компјутерска опрема	2	452-453	0
13	Тастатура за компјутер Compaq=AT	Компјутерска опрема	1	245	0

КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ					
14	Кожна работна фотелја низок наслон, беж боја	Канцелариски мебел	1	428	0
15	Работна канцелариска столица со висок наслон	Канцелариски мебел	8	351,363, 353,357,358, 362,364,368	0
16	Канцелариска фотелја ниска	Канцелариски мебел	6	66,69,77, 78,80,81	0
17	Единечен плакар	Канцелариски мебел	2	196-197	0
18	Двоен плакар	Канцелариски мебел	6	179,181,182 191,194,183	0
19	Краток висечки плакар	Канцелариски мебел	1	184	0
20	Кратка висечка полица	Канцелариски мебел	1	185	0
21	Низок плакар со мијалник	Канцелариски мебел	1	186	0
22	Низок плакар со место за фрижидер	Канцелариски мебел	1	187	0
22	Биро (боја - окер со сино)	Канцелариски мебел	7	102,103,104,105 106,107,140	0
23	Фиоки (боја - окер со сино)	Канцелариски мебел	7	110,111,112,113 114,115,141	0
24	Сегмент (сина боја)	Канцелариски мебел	5	117-120,142	0
25	стоечка закачалка	Канцелариски мебел	8	125,126,128,129, 131-134	0
26	Канцелариска столица ниска	Канцелариски мебел	9	86,88,96, 98,91,97, 92,94,99	0
27	Канцелариска столица	Канцелариски мебел	6	59,60,62, 63,64,85	0
28	Комода за ТВ	Канцелариски мебел	1	165	0

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.

Член 3

Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија склучува договор со претседателот на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11126/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5801.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЛАРЦЕ ЗА ИЗГРАДБА НА
ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУКИ КО ЛАРЦЕ И КО ЛАРЦЕ ВОН
ГРАД ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Ларце за изградба на објекти со намена домување во станбени куќи КО Ларце и КО Ларце вон град, општина Желино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 633163м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1054	Ларце	Ракита	нива	5
1053	Ларце	Село	овоштарник	3
1061	Ларце	Село	овоштарник	3
163	Ларце	Ограде	нива	5
372	Ларце	Село Окуќница	нива	4
373	Ларце	Село Окуќница	овоштарник	3
374	Ларце	Село Окуќница	нива	5
368	Ларце	Ограде	нива	5
379	Ларце	Село	овоштарник	3
1049	Ларце	Село	овоштарник	3
369	Ларце	Ограде	нива	5
390	Ларце	Село	нива	5
391	Ларце	Село	нива	4
470	Ларце	Ракита	нива	4
473	Ларце	Ракита	нива	4
1075	Ларце	Село	овоштарник	3
1113	Ларце	Село	овоштарник	3
1114	Ларце	Село	овоштарник	3
471	Ларце	Ракита	нива	4
519	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
520	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
521	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
524	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
587	Ларце	Дрмусаларе	нива	5
1109	Ларце	Село	овоштарник	3
1117/2	Ларце	Село	овоштарник	5
1104	Ларце	Окуќница	нива	5
1108	Ларце	Окуќница	овоштарник	3
1124	Ларце	Ограда	нива	3
1130	Ларце	Село	овоштарник	3
1195	Ларце	Ограда	нива	5
1186/3	Ларце	Ограда	нива	5
1186/3	Ларце	Ограда	нива	6
1183	Ларце	Село	овоштарник	3
1018	Ларце	Габер	нива	7
1018	Ларце	Габер	нива	8
1134	Ларце	Село	овоштарник	3

1135	Ларце	Село	лозје	3
514	Ларце	Дормусаларе	нива	3
1141	Ларце	Село	овоштарник	3
1144	Ларце	Село	овоштарник	3
1180	Ларце	Ограда	нива	5
1201-дел	Ларце	Ограда	нива	5
1175	Ларце	Село	овоштарник	3
1173	Ларце	Село	нива	5
924	Ларце	Урде Маде	нива	6
1146	Ларце	Село	овоштарник	3
1095	Ларце	Село	овоштарник	3
1097	Ларце	Село	пасиште	5
1098	Ларце	Село	овоштарник	3
375	Ларце	Писки Дол	нива	5
376	Ларце	Ракита	нива	5
468	Ларце	Ракита	нива	4
525	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
1079	Ларце	Село	овоштарник	3
392	Ларце	Село	овоштарник	3
367/1	Ларце	Ракита	нива	5
401/1	Ларце	Ракита	нива	5
401/3	Ларце	Ракита	нива	5
397	Ларце	Село	овоштарник	3
400/2	Ларце	Ограда	нива	5
402	Ларце	Огради	нива	5
403	Ларце	Село	овоштарник	3
404	Ларце	Село	овоштарник	3
669	Ларце	Чешма	нива	6
364	Ларце	Ракита	нива	6
405	Ларце	Ограда	нива	4
971	Ларце	Јусуфова урда	нива	6
1085	Ларце	Село	овоштарник	3
445	Ларце	Село	овоштарник	3
446	Ларце	Село	овоштарник	3
444	Ларце	Ракита	нива	4
447	Ларце	Ракита	нива	4
448	Ларце	Огради	нива	4
449	Ларце	Село	овоштарник	3
1088	Ларце	Село	овоштарник	3
1089	Ларце	Село	овоштарник	3
1151/2	Ларце	Село	овоштарник	3
1163	Ларце	Село	нива	5
1161/1	Ларце	Село	овоштарник	3
1007	Ларце	Огради	нива	6
1031	Ларце	Огради	пасиште	5
1040	Ларце	Село	нива	4
1039	Ларце	Село	овоштарник	3
1033	Ларце	Село	нива	5
527	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
1009	Ларце	Габер	нива	6
1035	Ларце	Урда	нива	5
1038	Ларце	Село	нива	4
666	Ларце	Чешма	нива	6
1027	Ларце	Село	овоштарник	3
1025	Ларце	Село	нива	4
1026	Ларце	Село	овоштарник	3
1029	Ларце	Огради	нива	6
523	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
672	Ларце	Чешма	нива	6
1019	Ларце	Штарец	нива	6
1020	Ларце	Штарец	овоштарник	3
529	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
578	Ларце	Село	нива	6
579	Ларце	Дрмусаларе	нива	5
580	Ларце	Дрмусаларе	нива	5
581	Ларце	Дрмусаларе	нива	5

583	Ларце	Дрмусаларе	нива	5
574	Ларце	Јаз	нива	5
576	Ларце	Село	пнз-природни неплодни земјишта	0
970	Ларце	Јусуфова Урда	нива	6
574	Ларце	Дрмусаларе	нива	5
574	Ларце	Јаз	нива	5
921	Ларце	Урде Маде	нива	7
969	Ларце	Јусуфова Урда	нива	6
970	Ларце	Кај Чешма	нива	5
658	Ларце	Дрмусаларе	нива	5
974	Ларце	Чешма	нива	6
996	Ларце	Габер	нива	7
997	Ларце	Габел	нива	7
1005	Ларце	Габел	нива	6
1001	Ларце	Јусуфова Урда	нива	6
559	Ларце	Село	нива	4
661	Ларце	Чешма	нива	6
556	Ларце	Село	нива	4
925	Ларце	Урде Маде	нива	6
443/2	Ларце	Ракита	нива	4
585	Ларце	Дрмусаларе	нива	5
1000/2	Ларце	Габер	нива	6
928/1	Ларце	Габер	нива	6
554	Ларце	Село	овоштарник	3
1014	Ларце	Габер	нива	7
522	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
532	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
549	Ларце	Село	овоштарник	3
667	Ларце	Чешма	нива	6
668	Ларце	Чешма	нива	6
516	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
531	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
533	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
536/2	Ларце	Село	овоштарник	1
542	Ларце	Село	овоштарник	3
544	Ларце	Село	овоштарник	3
663	Ларце	Чешма	нива	6
998	Ларце	Габер	нива	7
538	Ларце	Окуќница	овоштарник	3
923/1	Ларце	Урде Маде	нива	7
382	Ларце	Село	овоштарник	3
370	Ларце	Ракита	овоштарник	5
380	Ларце	Село	овоштарник	3
381	Ларце	Село	овоштарник	3
385	Ларце	Село	овоштарник	3
1107	Ларце	Село	овоштарник	3
1140/1	Ларце	Село	овоштарник	3
670	Ларце	Чешма	нива	6
1184	Ларце	Село	овоштарник	3
1080	Ларце	Село	овоштарник	3
1090	Ларце	Село	овоштарник	3
1165	Ларце	Село	нива	5
1167	Ларце	Ограда	нива	5
1168	Ларце	Ограда	нива	5
1043	Ларце	Село	овоштарник	3
577	Ларце	Дрмусаларе	нива	6
567	Ларце	Село	овоштарник	3
564	Ларце	Село	овоштарник	3
547	Ларце	Село	овоштарник	3
546	Ларце	Село	овоштарник	3
545	Ларце	Село	овоштарник	3
1155	Ларце	Село	овоштарник	3
1182	Ларце	Село	овоштарник	3
1145	Ларце	Село	овоштарник	3

1151/1	Ларце	Село	нива	4
1154	Ларце	Село	овоштарник	3
394	Ларце	Ракита	нива	5
395	Ларце	Ракита	нива	5
1106	Ларце	Село	овоштарник	3
395	Ларце	Ракита	нива	5
1106	Ларце	Село	овоштарник	3
1117/1	Ларце	Село	овоштарник	5
1103	Ларце	Село	нива	5
1120	Ларце	Огради	нива	7
1120	Ларце	Село	нива	5
670	Ларце	Чешма	нива	6
1126	Ларце	Огради	овоштарник	5
1127	Ларце	Огради	нива	3
1179	Ларце	Огради	нива	5
1184	Ларце	Село	овоштарник	5
1116	Ларце	Село	овоштарник	3
1115/2	Ларце	Село	овоштарник	3
450	Ларце	Село	овоштарник	3
451	Ларце	Ракита	нива	5
452	Ларце	Ракита	нива	5
995	Ларце	Габер	нива	7
1152	Ларце	Село	овоштарник	3
1153	Ларце	Село	овоштарник	3
1125	Ларце	Ограда	нива	5
1195	Ларце	Штарец	нива	5
1186/1	Ларце	Ограде	нива	5
1186	Ларце	Ограде	нива	6
1173	Ларце	Окуќница	нива	5
444	Ларце	Ракита	нива	4
924	Ларце	Урде Маде	нива	7
1146	Ларце	Село	овоштарник	3
514	Ларце	Дормусаларе	нива	3
1141	Ларце	Село	овоштарник	3
516	Ларце	Дрмусаларе	нива	3
1008	Ларце	Габер	нива	6
1036	Ларце	Село	овоштарник	3
1166	Ларце	Ограда	нива	5
529	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
578	Ларце	Село	нива	6
579	Ларце	Дрмусаларе	нива	5
580	Ларце	Дрмусаларе	нива	5
581	Ларце	Дрмусаларе	нива	5
582	Ларце	Дрмусаларе	нива	6
921	Ларце	Урда Маде	нива	7
1002	Ларце	Јусуфова Урда	нива	6
364	Ларце	Ракита	нива	6
405	Ларце	Огради	нива	4
1085	Ларце	Село	овоштарник	3
515/2	Ларце	Ливади	нива	4
377	Ларце	Ракита	нива	5
378	Ларце	Ракита	нива	5
472	Ларце	Ракита	нива	4
1100	Ларце	Село	овоштарник	3
377	Ларце	Ограда	нива	5
472	Ларце	Ракита	нива	4
586	Ларце	Дрмусаларе	нива	5
1099	Ларце	Село	овоштарник	3
1100	Ларце	Село	овоштарник	3
1100	Ларце	Село	овоштарник	3
586	Ларце	Дрмусаларе	нива	5
586	Ларце	Дрмусаларе	нива	5
1105	Ларце	Село	нива	5
474	Ларце	Ракита	нива	5
475	Ларце	Ракита	нива	5
517	Ларце	Дрмусаларе	нива	4

518	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
530	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
548	Ларце	Село	овоштарник	3
474	Ларце	Ракита	нива	5
475	Ларце	Ракита	нива	5
517	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
530	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
668/4	Ларце	Чешма	нива	6
528	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
1064	Ларце	Село	овоштарник	3
1068	Ларце	Окуќница	нива	5
1074	Ларце	Село	овоштарник	3
1020	Ларце	Штарец	овоштарник	3
1020	Ларце	Штарец	овоштарник	3
662/1	Ларце	Чешма	нива	6
662/4	Ларце	Чешма	нива	6
1146	Ларце	Село	овоштарник	3
584	Ларце	Кај Чешмата	нива	5
1021	Ларце	Ограда	нива	6
1030	Ларце	Ограда	пасиште	5
394	Ларце	Ракита	нива	5
674	Ларце	Чешма	нива	6
674	Ларце	Чешма	нива	6
469/1	Ларце	Ракита	нива	4
1172	Ларце	Огради	нива	5
1161/2	Ларце	Село	овоштарник	3
1162/1	Ларце	Село	овоштарник	3
1162/2	Ларце	Село	овоштарник	3
926	Ларце	Габер	нива	6
674	Ларце	Чешма	нива	6
665/1	Ларце	Чешма	нива	6
665/2	Ларце	Чешма	нива	6
999/1	Ларце	Јусуфова Урда	нива	6
676/2	Ларце	Кај Лозјата	нива	6
676/2	Ларце	Кај Лозјата	нива	5
922/2	Ларце	Габер	нива	7
454/1	Ларце	Ракита	нива	5
469/3	Ларце	Ракита	нива	4
469/4	Ларце	Ракита	нива	4
1092	Ларце	Село	овоштарник	3
452	Ларце	Ограда	нива	5
561	Ларце	Окуќница	овоштарник	3
561	Ларце	Село	овоштарник	3
1128	Ларце	Огради	лозје	3
1129	Ларце	Огради	овоштарник	3
1136	Ларце	Село	овоштарник	3
1137/2	Ларце	Окуќница	лозје	3
1056	Ларце	Село	нива	5
572	Ларце	Село	нива	4
389	Ларце	Село	нива	3
923/2	Ларце	Урде Маде	нива	7
400/1	Ларце	Одади	нива	5
1124	Ларце	Штарец	нива	3
1185/2	Ларце	Село	овоштарник	3
1186/2	Ларце	Ограде	нива	6
1186/2	Ларце	Ограде	нива	5
1123	Ларце	Огради	нива	5
1123	Ларце	Огради	нива	7
555	Ларце	Село	нива	4
978	Ларце	Габер	нива	6
443/1	Ларце	Ракита	нива	4
585/2	Ларце	Дрмусаларе	нива	5
1000/1	Ларце	Габер	нива	6
928/2	Ларце	Габер	нива	6
393	Ларце	Село	овоштарник	3
592	Ларце	Кај Чешма	нива	5

976	Ларце	Јусуфова Урда	нива	6
1022/1	Ларце	Урда	нива	6
1115/1	Ларце	Село	овоштарник	3
1118	Ларце	Долец	нива	6
1082	Ларце	Село	овоштарник	3
586	Ларце	Дрмусаларе	нива	5
474	Ларце	Ракита	нива	5
475	Ларце	Ракита	нива	5
485	Ларце	Ракита	нива	6
485	Ларце	Ракита	нива	7
557	Ларце	Село	нива	4
558	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
1017	Ларце	Штарец	нива	7
1126	Ларце	Ограда	овоштарник	3
1127	Ларце	Огради	лозје	3
1179	Ларце	Штарец Огради	нива	5
1006	Ларце	Габер	нива	6
476/3	Ларце	Ракита	нива	5
535/2	Ларце	Село Окуќница	нива	4
476/1	Ларце	Ракита	нива	5
999/3	Ларце	Јусуфова Урда	нива	6
476/2	Ларце	Ракита	нива	5
675/1	Ларце	Чешма	нива	6
1069	Ларце	Ракита	нива	5
1036	Ларце	Село	овоштарник	3
530	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
973	Ларце	Габер	нива	6
972/4	Ларце	Габер	нива	6
927/1	Ларце	Габер	нива	6
526	Ларце	Дрмусаларе	нива	4
1045/2	Ларце	Село	нива	5
1169	Ларце	Село	нива	5
1048	Ларце	Село	овоштарник	3
1045/1	Ларце	Село	нива	5
1065	Ларце	Село	нива	5
1058/1	Ларце	Реката	нива	5
1058/2	Ларце	Реката	нива	5
1059/2	Ларце	Ракита	нива	5
1059/1	Ларце	Ракита	нива	5
662/2	Ларце	Чешма	нива	6
662/3	Ларце	Чешма	нива	6
542	Ларце	Село	овоштарник	3
543	Ларце	Село	овоштарник	3
367/2	Ларце	Ракита	нива	5
1024	Ларце	Село	овоштарник	3
1022/2	Ларце	Урда	нива	6
995	Ларце	Габел	нива	7
453	Ларце	Ракита	нива	5
1152	Ларце	Село	овоштарник	3
1153	Ларце	Село	овоштарник	3
969	Ларце	Јусуфова Урда	нива	6
1004	Ларце	Габер	нива	6
653	Ларце	Чешма	нива	5
655	Ларце	Чешма	нива	6
655	Ларце	Чешма	нива	5
656	Ларце	Чешма	нива	6
1023	Ларце	Село	овоштарник	3
515/1	Ларце	Ливада	нива	4
515/3	Ларце	Ливада	нива	4
469/2	Ларце	Ракита	нива	4
469/2	Ларце	Ракита	нива	5
573/1	Ларце	Дрмусаларе	нива	5
668/3	Ларце	Чешма	нива	6
401/2	Ларце	Ракита	нива	5
404/4	Ларце	Ракита	нива	5
396	Ларце	Ракита	нива	5

977	Ларце	Јусуфова Урда	нива	6
972/2	Ларце	Габер	нива	6
1142	Ларце	Село	овоштарник	3
676/1	Ларце	Чешма	нива	5
676/1	Ларце	Чешма	нива	6
676/3	Ларце	Чешма	нива	6
676/3	Ларце	Чешма	нива	5
975	Ларце	Јусуфова Урда	нива	6
1176	Ларце	Ограда	нива	5
922/1	Ларце	Габер	нива	7
573/2	Ларце	Дрмусаларе	нива	5
671	Ларце	Чешма	нива	6
668/5	Ларце	Чешма	нива	6
657	Ларце	Чешма	пасиште	5
660	Ларце	Чешма	пасиште	5
1119	Ларце	Забел	пасиште	6
1140/2	Ларце	Село	пасиште	5
675/2	Ларце	Чешма	нива	6
999/2	Ларце	Јусуфова Урда	нива	6
1032	Ларце	Огради	нива	5
668/1	Ларце	Чешма	нива	6
675/3	Ларце	Чешма	нива	6
454/2	Ларце	Ракита	нива	5
972/1	Ларце	Габер	нива	6
927/2	Ларце	Црни Брег	нива	6
1206	Ларце	Урде	нива	6
161/3	Ларце вон град	Ограде	нива	6
161/3	Ларце вон град	Ограде	нива	5
161/1	Ларце вон град	Ограде	нива	6
359	Ларце вон град	Ракита	нива	5
360	Ларце вон град	Ракита	нива	5
360	Ларце вон град	Ракита	нива	6
361	Ларце вон град	Трска	нива	6
363	Ларце вон град	Ракита	нива	5
409	Ларце вон град	Ракита	нива	5
590	Ларце вон град	Дрмусаларе	нива	5
590	Ларце вон град	Дрмусаларе	нива	4
595	Ларце вон град	Чешма	нива	4
362	Ларце вон град	Ракита	нива	5
410/1	Ларце вон град	Ракита	нива	5
462	Ларце вон град	Ракита	нива	4
412	Ларце вон град	Ракита	нива	5
929	Ларце вон град	Јусуфова Урда	нива	6
919	Ларце вон град	Урде Маде	нива	6
419	Ларце вон град	Ракита	нива	4
426/1	Ларце вон град	Ракита	нива	5
936	Ларце вон град	Урде Маде	нива	6
413/1	Ларце вон град	Ракита	нива	5
467/1	Ларце вон град	Ракита	нива	5
940	Ларце вон град	Јусуфова Урда	нива	7
459	Ларце вон град	Ракита	нива	5
939	Ларце вон град	Јусуфова Урда	нива	7
456	Ларце вон град	Ракита	нива	5
457	Ларце вон град	Ракита	нива	5
366	Ларце вон град	Ракита	нива	5
466/1	Ларце вон град	Ракита	нива	5
931	Ларце вон град	Габер	нива	7
937	Ларце вон град	Јусуфова Урда	нива	7
593	Ларце вон град	Кај Чешма	нива	5
677	Ларце вон град	Чешма	нива	5
678	Ларце вон град	Код Лозја	нива	5
679	Ларце вон град	Над Лозја	нива	5
421/2	Ларце вон град	Ракита	нива	5
455/2	Ларце вон град	Ракита	нива	5
458/1	Ларце вон град	Ракита	нива	5
934/2	Ларце вон град	Јусуфова Урда	нива	7

601	Ларце вон град	Дрмусаларе	нива	4
979	Ларце вон град	Габер	нива	8
994/4	Ларце вон град	Габер	нива	6
994/4	Ларце вон град	Габер	нива	7
980	Ларце вон град	Јусуфова Урда	нива	7
980	Ларце вон град	Јусуфова Урда	нива	8
164	Ларце вон град	Ограда	нива	5
423	Ларце вон град	Ракита	нива	5
412	Ларце вон град	Ракита	нива	5
651	Ларце вон град	Чешма	нива	4
594	Ларце вон град	Чешма	нива	4
917	Ларце вон град	Урде Маде	нива	7
411	Ларце вон град	Ракита	нива	5
462	Ларце вон град	Ракита	нива	4
968	Ларце вон град	Јусуфова Урда	нива	6
1010	Ларце вон град	Габер	нива	7
681	Ларце вон град	Кај Лозјата	нива	5
931	Ларце вон град	Габер	нива	7
424	Ларце вон град	Ракита	нива	5
589	Ларце вон град	Дрмусаларе	нива	4
992	Ларце вон град	Габер	нива	7
588	Ларце вон град	Дрмусаларе	нива	4
590	Ларце вон град	Дрмусаларе	нива	5
590	Ларце вон град	Дрмусаларе	нива	4
590	Ларце вон град	Дрмусаларе	нива	5
590	Ларце вон град	Дрмусаларе	нива	4
591	Ларце вон град	Дрмусаларе	нива	5
938	Ларце вон град	Јусуфова Урда	нива	7
603/1	Ларце вон град	Друмчале	нива	4
603/2	Ларце вон град	Друмчале	нива	4
162	Ларце вон град	Ограда	нива	5
165	Ларце вон град	Ограде	нива	6
464/1	Ларце вон град	Ракита	нива	4
932/3	Ларце вон град	Јусуфова Урда	нива	7
933/1	Ларце вон град	Јусуфова Урда	нива	6
932/1	Ларце вон град	Јусуфова Урда	нива	7
933/3	Ларце вон град	Јусуфова Урда	нива	6
465	Ларце вон град	Ракита	нива	5
463	Ларце вон град	Ракита	нива	4
416/2	Ларце вон град	Ракита	нива	5
994/2	Ларце вон град	Габер	нива	6
994/2	Ларце вон град	Габер	нива	7
994/5	Ларце вон град	Габер	нива	7
994/5	Ларце вон град	Габер	нива	6
422	Ларце вон град	Ракита	нива	5
412	Ларце вон град	Ракита	нива	5
410/3	Ларце вон град	Ракита	нива	5
466/2	Ларце вон град	Ракита	нива	5
930	Ларце вон град	Габер	нива	7
935	Ларце вон град	Јусуфова Урда	нива	7
994/1	Ларце вон град	Габер	нива	7
994/1	Ларце вон град	Габер	нива	6
161/2	Ларце вон град	Ограда	нива	6
161/2	Ларце вон град	Ограда	нива	5
407	Ларце вон град	Ракита	нива	5
408	Ларце вон град	Ракита	нива	5
425	Ларце вон град	Ракита	нива	5
920	Ларце вон град	Урда Маде	нива	7
421/1	Ларце вон град	Ракита	нива	5
455/1	Ларце вон град	Ракита	нива	5
458/2	Ларце вон град	Ракита	нива	5
934/1	Ларце вон град	Јусуфова Урда	нива	7
414	Ларце вон град	Ракита	нива	5
415	Ларце вон град	Ракита	нива	5
416/1	Ларце вон град	Ракита	нива	5
992	Ларце вон град	Габер	нива	7

651	Ларце вон град	Чешма	нива	4
406/3	Ларце вон град	Ракита	нива	5
596/2	Ларце вон град	Јазе	нива	4
918/4	Ларце вон град	Урда Маде	нива	7
993/1	Ларце вон град	Јусуфова Урда	нива	7
596/1	Ларце вон град	Јазе	нива	4
597	Ларце вон град	Јазе	нива	4
406/1	Ларце вон град	Ракита	нива	5
993/2	Ларце вон град	Урда Маде	нива	7
161/5	Ларце вон град	Ограде	нива	6
680/1	Ларце вон град	Бојвнеж	нива	5
161/4	Ларце вон град	Ограда	нива	6
161/6	Ларце вон град	Ограде	нива	6
1057/2	Ларце вон град	Ракита	нива	5
1057/1	Ларце вон град	Ракита	нива	5
600	Ларце вон град	Дрмусаларе	нива	4
464/2	Ларце вон град	Ракита	нива	4
932/2	Ларце вон град	Јусуфова Урда	нива	6
598	Ларце вон град	Кај Чешма	нива	4
464/3	Ларце вон град	Ракита	нива	4
933/2	Ларце вон град	Јусуфова Урда	нива	6
413/2	Ларце вон град	Ракита	нива	5
467/2	Ларце вон град	Ракита	нива	5
416/3	Ларце вон град	Ракита	нива	5
994/3	Ларце вон град	Габер	нива	7
994/3	Ларце вон град	Габер	нива	6
652	Ларце вон град	Чешма	нива	4
160	Ларце вон град	Шулан	пасиште	6
420	Ларце вон град	Ракита	нива	4
365	Ларце вон град	Ракита	нива	5
365	Ларце вон град	Ракита	нива	6
680/2	Ларце вон град	Бојвнеж	нива	5
406/2	Ларце вон град	Ракита	нива	5
918/5	Ларце вон град	Урде Маде	нива	7
460	Ларце вон град	Ракита	нива	4
461	Ларце вон град	Ракита	нива	4
918/3	Ларце вон град	Урда Маде	нива	7
410/2	Ларце вон град	Ракита	нива	5
437/1	Ларце вон град	Ракита	нива	4
437/2	Ларце вон град	Ракита	нива	4
417/1	Ларце вон град	Ракита	нива	5
418/1	Ларце вон град	Ракита	нива	5
439	Ларце вон град	Ракита	нива	4
439	Ларце вон град	Ракита	нива	5
441	Ларце вон град	Ракита	нива	4
441	Ларце вон град	Ракита	нива	5
417/2	Ларце вон град	Ракита	нива	5
442/2	Ларце вон град	Ракита	нива	4
442/1	Ларце вон град	Ракита	нива	4
442/1	Ларце вон град	Ракита	нива	5
1194	Ларце	Ограда	нива	6
1194	Ларце	Ограда	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 724500м2				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11540/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5802.

Врз основа на член 9 од Законот за државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2009, 53/2011, 164/2013, 43/2014, 33/2015, 88/2015 и 149/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 ноември 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО**

1. За вршител на должноста директор на Државниот инспекторат за земјоделство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, до именување на директор по објавен јавен оглас, се именува Цветан Трипуновски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11886/1 21 ноември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

5803.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2009, 53/2011, 164/2013, 43/2014, 33/2015, 88/2015 и 149/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 ноември 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО**

1. Румен Стаменов се разрешува од должноста директор на Државниот инспекторат за земјоделство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11888/1 21 ноември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

5804.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 154/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ -СКОПЈЕ**

1. Едип Северцан се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести-Скопје, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 11889/1 20 октомври 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

5805.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014 и 146/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР- ПРЕТСТАВНИК ОД ОРГАНОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА НАДЛЕЖЕН ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР-БИТОЛА**

1. Арта Шабани се разрешува од должноста член на Управниот одбор- претставник од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на Јавната установа Национален парк Пелистер-Битола.

2. За член на Управниот одбор- претставник од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата на Јавната установа Национален парк Пелистер-Битола се именува Беса Татеши.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 11895/1 17 ноември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

5806.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР -
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
-СКОПЈЕ**

1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести-Скопје се именува Сања Савовска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 11897/1	Претседател на Владата
17 ноември 2015 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски , с.р.

5807.

Врз основа на член 9 од Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010, 59/2012, 187/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ

1. Лазо Трпков се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се именува Лазо Трпков.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 11899/1	Претседател на Владата
17 ноември 2015 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски , с.р.

5808.

Врз основа на член 10 од Законот за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 ноември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА
НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, се именува Висар Фида.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11900/1	Претседател на Владата
21 ноември 2015 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски , с.р.

5809.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 145/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21 ноември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА
ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНОТО МУЗИЧКО
УЧИЛИШТЕ-БИТОЛА**

1. Јован Адамовски се разрешува од должноста член на Училишниот одбор - претставник на основачот на Државното музичко училиште-Битола, на негово барање.

2. За член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Државното музичко училиште-Битола се именува Слободан Стојкоски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11901/1	Претседател на Владата
21 ноември 2015 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски , с.р.

5810.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 145/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 ноември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА
ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНОТО МУЗИЧКО
УЧИЛИШТЕ - БИТОЛА

1. Робертина Герасовска Петровска се разрешува од должноста член на Училишниот одбор - претставник на основачот на Државното музичко училиште-Битола, на нејзино барање.

2. За член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Државното музичко училиште-Битола се именува Даниел Митревски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11902/1	Претседател на Владата
21 ноември 2015 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски , с.р.

5811.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 ноември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР -
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕР-
ЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
-СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести-Скопје се именува Ајет Османовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 11903/1	Претседател на Владата
21 ноември 2015 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски , с.р.

5812.

Врз основа на член 16 став 1 алинеја 7 и став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВА-
ЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Во Програмата за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/14) во делот „I. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА“ во точка „1.3. Средства за надоместок за партиципација“ во ставот 1 износот „9.000.000,00“ се заменува со износот „19.000.000,00“.

Во табелата „Партиципација за крводарители по приложени пресметки“ износот „9.000.000,00“ се заменува со износот „19.000.000,00“.

Во табелата „Вкупно потребни средства“ во редот 1.3 износот „9.000.000,00“ се заменува со износот „19.000.000,00“, а во редот „ВКУПНО:“ износот „16.000.000,00“ се заменува со износот „26.000.000,00“.

Во делот „III. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ во ставот 1 износот „16.000.000,00“ се заменува со износот „26.000.000,00“.

Во ставот 2 износот „16.000.000,00“ се заменува со износот „26.000.000,00“, а износот „4.000.000,00“ се заменува со износот „14.000.000,00“.

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: „Дел од средствата во висина од 4.600.000,00 денари кои се наменети за Програмата, ќе се користат за неизмирени обврски од 2013 и 2014 година“.

Во делот „V. СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТОК ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА“ износот „9.000.000,00“ се заменува со износот „19.000.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11104/1	Заменик на претседателот
21 ноември 2015 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

5813.

Врз основа на член 148 став 1 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КАДРИ СОГЛАСНО СО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ (2015 – 2018)

1. Во Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи (2015 – 2018) („Службен весник на Република Македонија“ број 69/15 и 96/15), во точка 1, во делот I, по потточка 3 се додава нова потточка 3-а, која гласи:

„ 3-а. ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија – Скопје

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Неврологија	1

“

Во потточка 6. во табелата во точката „1. Радиологија“ бројот „3“ се заменува со бројот „4“.

Во потточка 10. во табелата во делот „СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА“ по точката „2. Општа хирургија“ се додава нова точка 3, која гласи:

“

3.	Кардиохирургија	4
----	-----------------	---

“

Во потточка 13. во табелата пред точката „1. Гастроентерохепатологија“ се додава нова точка, која гласи:

“

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Гастроентерохепатологија	1

“

Во потточка 16. во табелата по точката „1. Пластична и реконструктивна хирургија“ се додаваат две нови точки 2 и 3, кои гласат:

“

2.	Дигестивна хирургија	1
3.	Трауматологија на остеоартикуларен систем	2

“

Во потточка 20. во табелата по точката „6. Акушерство и гинекологија“ се додаваат три нови точки 1,2 и 3, кои гласат:

“

СУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Дигестивна хирургија	2
2.	Гастроентерохепатологија	2
3.	Торакална хирургија	1

“

Во потточка 21. во табелата, во делот „СУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА“ во точката „1. Кардиологија“ бројот „2“ се заменува со бројот „7“, а во точката „2. Трауматологија на остеоартикуларен систем“ бројот „1“ се заменува со бројот „2“ и се додава нова точка 3, која гласи:

“

3.	Дигестивна хирургија	1
----	----------------------	---

“

Во потточка 22. во табелата, во делот „СУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА“, во точката „2. Гастроентерохепатологија“ бројот „1“ се заменува со бројот „2“ и се додаваат три нови точки 3, 4 и 5, кои гласат:

“

3.	Ревматологија	1
4.	Пулмологија и репираторна алергологија	2
5.	Трауматологија на остеоартикуларен систем	1

“

Во потточка 28. во табелата по точката „7. Болничка педијатрија“ се додаваат три нови точки 1, 2 и 3, кои гласат:

”

СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Гастроентерохепатологија	1
2.	Дигестивна хирургија	1
3.	Трауматологија на остеоартикуларен систем	1

“

Во потточка 31. во табелата по точката „4. Ургентна медицина“ се додаваат две нови точки, кои гласат:

”

5.	Акушерство и гинекологија	1
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Дигестивна хирургија	1

“

По потточка 32. се додава нова потточка 32-а, која гласи:

„32-а. ЈЗУ Општа болница Гевгелија

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Дерматовенерологија	1

“

Во потточка 35. во табелата во точката „1. Акушерство и гинекологија“ бројот „1“ се заменува со бројот „2“.

Во потточка 47. во табелата по точката „2. Офталмологија“ се додаваат две нови точки 3 и 4, кои гласат:

”

3.	Интерна медицина	1
4.	Неврологија	1

“

Во потточка 54. во табелата по точката „1. Вонболничка педијатрија“ се додаваат три нови точки 2, 3 и 4, кои гласат:

”

2.	Медицина на трудот	1
3.	Медицинска биохемија	1
4.	Спортска медицина	1

“

Во потточка 59. во табелата во делот „СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА“, по точката „3. Спортска медицина“ се додава нова точка 4, која гласи:

”

4.	Дерматовенерологија	1
----	---------------------	---

“

По потточка 59. се додаваат две нови потточки 59-а и 59-б, кои гласат:

„59-а. ЈЗУ Здравствен дом Неготино

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Неврологија	1
2.	Оториноларингологија	1
3.	Радиологија	1

59-б. ЈЗУ Здравствен дом Тетово

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Вонболничка педијатрија	1

“

По потточка 61 се додава нова потточка 61-б, која гласи:

„61-б. ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија - Скопје

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Медицина на трудот	2
2.	Интерна медицина	1
3.	Психијатрија	1
4.	Офталмологија	1

“

По потточка 66 се додава нова потточка 66-а, која гласи:

„66-а. ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија – Скопје

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Епидемиологија	1
2.	Контрола и аналитика на лекови	2
СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА		
1.	Медицинска генетика	1

“

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Македонија“.

Бр. 42-11178/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

5814.

Врз основа на член 16 став 1 алинеја 5 и став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Во Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/14), во делот „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“, по ставот 4 табелата “1.Метадон/ buprenorfin“ се менува и гласи:

1.	Метадон / buprenorfin	Количини	Потребни средства
1.	Набавка на метадон за 1200 лица со болести на зависности 10 мг/мл (пакување од 1000 мл)	37 567 000 мг.	34.888.310,00
2.	Набавка на бупренорфин за 260 лица со болести на зависности Таблети од 2 мг. – 257 300 мг. Таблети од 8 мг. – 837 700 мг.	1 082 700 мг.	
3.	Неизмирени обврски за набавка на метадон и бупренорфин за 2014 година		9.111.690,00
ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА:		44.000.000,00 денари	

По ставот 5 табелите “2.Лекување во дневни болници и болничко лекување“ и “3. РЕКАПИТУЛАР“ се менуваат и гласат:

2.	Лекување во дневни болници и болничко лекување	Потребни средства
2.1.	Лекување во дневни болници на зависници од алкохол и дрога над 30 дена	
2.2.	Болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 дена	
2.3.	Лекување на зависници-судски случаи	
2.4.	Партиципација	
	Вкупно средства од основниот буџет:	24.000.000,00 денари
2.5.	Средства од буџетот на самофинансирачките активности	2.200.000,00 денари
2.6.	Средства од буџетот на самофинансирачките активности за неизмирени обврски за 2011-2014 година	7.800.000,00 денари
	Вкупно средства од буџетот на самофинансирачките активности:	10.000.000,00 денари
ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА:		34.000.000,00 денари

3.	РЕКАПИТУЛАР	Потребни средства во денари
3.1.	Набавка на метадон за 1200 лица и на бупренорфин за 260 лица со болести на зависности	34.888.310,00
3.2.	Лекување во дневни болници, болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 дена и партиципација	24.000.000,00
3.3.	Неизмирени обврски за набавка на метадон и бупренорфин за 2014 година	9.111.690,00
	Вкупно средства од основниот буџет	68.000.000,00
3.4.	Средства од буџетот на самофинансирачките активности	2.200.000,00
3.5.	Средства од буџетот на самофинансирачките активности за неизмирени обврски за 2011-2014 години	7.800.000,00
	Вкупно средства од буџетот на самофинансирачките активности	10.000.000,00
	ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА:	78.000.000,00 денари

Во Делот „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ износот „41.762.188,00“, се заменува со износот „34.888.310,00, а износот „2.237.812,00“ се заменува со износот „9.111.690,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11103/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**5815.**

Врз основа член 394 алинеја 13 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА МАНДАТЕН ПЛАТЕН НАЛОГ, ПРЕКРШОЧЕН
ПЛАТЕН НАЛОГ И ЗАПИСНИК ЗА СТОРЕН СООБРАЌАЕН ПРЕКРШОК И РЕГИСТРИРАЊЕ
НА НЕГАТИВНИ БОДОВИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог, прекршочниот платен налог и записникот за сторен сообраќаен прекршок и регистрирање на негативни бодови.

Член 2

Мандатниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А5 формат, во три идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.

Формата и содржината на мандатниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1, кој е составен дел од овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А5 формат во три идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за службено лице во државен орган/единица на локалната самоуправа е отпечатен на хартија со бела боја во А5 формат во три идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Записникот за сторен сообраќаен прекршок и регистрирање негативни бодови е отпечатен на хартија со бела боја во А5 формат во три идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.

Формата и содржината на записникот за сторен сообраќаен прекршок и регистрирање на негативни бодови од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 4, кој е составен дел од овој правилник.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на поканата за наплата на глоба во мандатна постапка и за формата и содржината на образецот на платниот налог за наплата на глоба со платен налог („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/07 и бр. 31/10).

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.13.1-85806/1
23 ноември 2015 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.



МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Прилог бр. 1

(назив на организационата единица)

Број _____
_____ 20 _____ година

Врз основа на член 383 став (1) од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, полицискиот службеник издава

**МАНДАТЕН
ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)**

А Битни елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот			
Време на сторување			час
Место на сторување			
Опис на прекршокот			
Записник за сторен прекршок			
Правна квалификација (член од законот со кој е предвиден прекршокот)		Износ на глобата за прекршокот (евра во денарска противвредност)	

Б Податоци за сторителот на прекршокот	
Име и презиме	ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа	
Државјанин на (само за странски државјани)	

Сметка за плаќање на глобата	* на ПП 50 образец на сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 *** (општината каде се уплаќа) 05007, приходна шифра и програма 722111, со цел на дознака уплата на глоба за <u>прекршоци од областа на сообраќајот</u> мандатен платен налог број _____
------------------------------	---

ПРАВНА ПОУКА:

*Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во мандатниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на мандатниот платен налог на сметката означена во мандатниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерството за внатрешни работи.

*Ако сторителот доброволно не ја плати утврдената глоба во горенаведениот рок е должен во рок од 30 дена од истекот на законски предвидениот рок за плаќање на глобата да ја донесе возачката книшка во полициска станица, односно полициско одделение за безбедност на патен сообраќај според местото на живеење, заради регистрирање на негативни бодови.

*Ако сторителот доброволно не ја плати глобата во определениот рок или не ја донесе возачката книшка заради регистрирање на негативни бодови во определениот рок, овој мандатен платен налог има сила на извршна исправа и ќе биде доставен до органот надлежен за присилно извршување.

Потпис на сторителот

(ако одбие да потпише – да се констатира)

М.П.

Полициски службеник



МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Прилог бр. 2

(назив на организационата единица)

Број _____
_____ 20 ____ година

Врз основа на член 384 став (1) од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата полицискиот службеник издава

**ПРЕКРШОЧЕН
ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)**

А ПОДАТОЦИ ЗА СТОРИТЕЛОТ НА ПРЕКРШОКОТ	
Име и презиме	ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа	
Државјанин на (само за странски државјани)	

Б ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ СООБРАЌАЕН ПРЕКРШОК			
Време на сторување		час	
Место на сторување			
Опис на прекршокот			
Записник за сторен прекршок			
Правна квалификација (член од законот со кој е предвиден прекршокот)		Износ на глобата за прекршокот (евра во денарска противвредност)	

Сметка за плаќање на глобата	на ГП 50 образец на сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 *** (општината каде се уплаќа) 05007, приходна шифра и програма 722111, со цел на дознака уплата на глоба за <u>прекршоци од областа на сообраќајот</u> прекршочен платен налог број _____.
------------------------------	--

ПРАВНА ПОУКА:

*Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршена уплата до Министерството за внатрешни работи. Сторителот кој ќе ја уплати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, службеното лице поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен прекршочен орган, односно до надлежен суд.

Потпис на сторителот

(ако одбие да попише – да се констатира)

М.П.

Полициски службеник



МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Прилог бр. 3

(назив на организационата единица)

Број _____
_____ 20 _____ година

Врз основа на член 384 став (1) од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата полицискиот службеник издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

(за службено лице во државен орган /единица на локална самоуправа)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на службеното лице во државен орган/единица на локална самоуправа _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа _____

Податоци за државниот орган/единицата на локална самоуправа

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број (ЕДБ) _____

Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Износ на глобата за прекршокот (евра во денарска противвредност) _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на ПП 50 образец на сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 *** (општината каде се уплати) 05007, приходна шифра и програма 722111, со цел на дознака уплата на глоба за прекршоци од областа на сообраќајот прекршочен платен налог број _____.

ПРАВНА ПОУКА:

Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршена уплата до Министерството за внатрешни работи. Сторителот кој ќе ја уплати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, службеното лице поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен прекршочен орган, односно до надлежен суд.

Потпис на сторителот _____

М.П. _____

Полициски службеник _____

(ако одбие да потпише – да се констатира)



МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Прилог бр. 4

(назив на организационата единица)

Број _____
_____ 20 _____ годинаЗАПИСНИК ЗА СТОРЕН СООБРАЌАЕН ПРЕКРШОК
И РЕГИСТРИРАЊЕ НЕГАТИВНИ БОДОВИ

Полицискиот службеник _____ на ден _____ година, во _____ часот
на пат/улица _____ во _____, констатира дека
лицето _____ со ЕМБГ _____
роден/а на _____ година, со адреса на живеење _____ во _____,
чиј идентитет е утврден врз основа на _____ бр. _____ издадена од _____,
управуваше со возило вид _____, марка _____, со регистарски таблички
број _____, сопственост на _____.

(адреса на престојување ако лицето престојува на адреса различна од наведената во личната карта)

Правно обележје на прекршокот, начинот на сторување на прекршокот и опис на дејствието:

Лица затекнати на самото место: _____

Забелешка на сторителот на сообраќајниот прекршок: _____

Забелешка на полицискиот службеник: _____

Полицискиот службеник прекршокот го констатираше:

- лично ☐; - со употреба на соодветни технички средства и направи ☐.

* (потребното да се означи со „X“)

НАПОМЕНА:

* На сторителот на прекршокот му е издаден мандатен платен налог, и му е предложено
регистрање _____ негативни бодови во возачката книшка ☐.* На сторителот на прекршокот му е издаден прекршочен платен налог ☐.

* (потребното да се означи со „X“)

* Ако овластеното службено лице го утврди прекршокот лично или со употреба на соодветни технички
средства и направи, односно со податоци од службената евиденција, записникот го потпишува само
овластеното службено лице.* Записникот е изработен во три еднакви примероци, од кои еден му е врачен на сторителот на сообраќајниот
прекршок.

Потпис на сторителот

М.П.

Полициски службеник

(ако одбие да потпише – да се констатира)

5816.

Врз основа на член 13 став 1 од Законот за прометот на експлозивни материи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 30/85, 6/89 и 53/91) кој согласно член 5 став 1 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 4/92) е преземен како републички пропис и („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/93, 31/93, 66/07, 86/08 и 148/15), Министерството за внатрешни работи објавува

Л И С Т А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЕКСПЛОЗИВНИТЕ МАТЕРИИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ

Во Листата на експлозивните материи што може да се пуштаат во промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/98, 19/01, 46/04 и 106/06), во делот I. „СТОПАНСКИ ЕКСПЛОЗИВИ“ по точката 34, се додаваат дванаесет нови точки 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 и 46, кои гласат:

„35. Патронирана анфо експлозивна смеса „АН-ФЕКС ПП-ДМ“, со пречник Ø60mm, Ø70mm, Ø80mm и Ø90mm, производство на ДЕТОНИТ од Радовиш, Република Македонија, издаден акт – Одобрение бр. 19.11.3-9743/1 од 30.9.2010 година;

36. Гранулиран амониумнитратски маслен експлозив во прав „EXAL“ (ANFO), производство на VAGEXCO Sh.p.k. EKSPLSIV ALBANIA – Албанија, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-22667/2 од 9.4.2013 година;

37. Гранулиран експлозив „АНФО - РУД - 1“, производство на ПРВА ИСКРА – наменско производство АД Бариш, Београд, Република Србија, издаден акт – Одобрение бр. 10.2. - 71698/2 од 21.11.2014 година;

38. Патрониран емулзионен експлозив „POWERGEL MAGNUM“, производство на ORICA-NITRO од Турција, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-22667/2 од 9.4.2013 година;

39. Патрониран емулзионен експлозив „POWERGEL MAGNUM 365“, производство на ORICA-NITRO од Турција, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-22667/2 од 9.4.2013 година;

40. Емулзионен експлозив „ДЕТОЛИТ ПЕ“, производство на „ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА“, Крушевац, Република Србија, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-61070/2 од 20.12.2013 година;

41. Прашкест нискобризантен експлозив „Демекс 3“, производство на „ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА“, Крушевац, Република Србија, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-47107/2 од 3.10.2013 година;

42. Патрониран емулзионен експлозив „POWERGEL MAGNUM 365, TRIMEX“, производство на ORICA-NITRO од Турција, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-69945/2 од 20.1.2014 година;

43. Патрониран емулзионен експлозив „ДИНЕКС ГОЛД“, со пречник Ø27mm, Ø29mm, Ø38mm, производство на FERIDE KIRLIOGLU PATLAYACI MADDE TICARETI Afyonkarahisar од Турција, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-70718/2 од 29.12.2014 година;

44. Патрониран емулзионен експлозив „ДИНЕКС 100“, со пречник Ø50mm, Ø60mm, Ø70mm, производство на FERIDE KIRLIOGLU PATLAYACI MADDE TICARETI Afyonkarahisar од Турција, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-70718/2 од 29.12.2014 година;

45. Патрониран емулзионен експлозив „ДИНЕКС 6000“, со пречник Ø60mm, Ø70mm, Ø90mm, производство на FERIDE KIRLIOGLU PATLAYACI MADDE TICARETI Afyonkarahisar од Турција, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-70718/2 од 29.12.2014 година;

46. Патрониран прашкест експлозив AMONIT Контурен, со мали пречници Ø20mm, производство на EXTRACO S.A. од Атина, Република Грција, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.34431/2 од 3.7.2013 година.“

Во делот II. „СРЕДСТВА ЗА ИНИЦИРАЊЕ НА ЕКСПЛОЗИВИ“ по точката 15 се додаваат девет нови точки 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24, кои гласат:

„16. Неелектричен детонаторски систем за иницирање „EXEL LP“, производство на ORICA-NITRO од Турција, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-22667/2 од 9.4.2013 година;

17. Неелектричен детонаторски систем за иницирање „EXEL MS“, производство на ORICA-NITRO од Турција, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-22667/2 од 9.4.2013 година;

18. Неелектрични детонатори „EXEL HTD“, производство на ORICA-NITRO од Турција, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-22667/2 од 9.4.2013 година;

19. Рударски детонаторски каписли, производство на GULF OIL Corporation Limited од Индија, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-22667/2 од 9.4.2013 година;

20. Електрични детонатори EDN-H No.8 (LDD) со долго забавување (одложување), производство на GULF OIL Corporation Limited од Индија, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-22667/2 од 9.4.2013 година;

21. Електрични детонатори EDN-H No.8 (SDD) со кратко забавување (одложување), производство на GULF OIL Corporation Limited од Индија, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-22667/2 од 9.4.2013 година;

22. Тунел неелектрични детонатори (со забавување од 100ms, 200ms, 500ms) „ДЕТОНЕЛ“, производство на EXTRACO S.A. Атина од Република Грција, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.34431/2 од 3.7.2013 година;

23. Конектори „ДЕТОНЕЛ ДХ“ (со забавување од 25ms), производство на EXTRACO S.A. Атина од Република Грција, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.34431/2 од 3.7.2013 година;

24. Конектори „ДЕТОНЕЛ ДС“ (моментни и со забавување од 17ms, 25ms, 42ms, 67ms и 109ms), производство на EXTRACO S.A. Атина од Република Грција, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.34431/2 од 3.7.2013 година.“

Во делот III. „ФИТИЛИ“ по точката 12 се додаваат две нови точки 13 и 14, кои гласат:

„13. Спорогоречки фитил „ТИГАР бренд“, производство на COMMERCIAL EXPLOSIVES Private Limited од Индија, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-22667/2 од 9.4.2013 година;

14. Детонаторски фитил "D-CORD" (5gr/m, 10gr/m, 12gr/m и 40gr/m), производство на GULF OIL Corporation Limited од Индија, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-22667/2 од 9.4.2013 година.“

Во делот V. „СРЕДСТВА ПОЛНЕНИ СО ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ“ по точката 11 се додаваат две нови точки 12 и 13, кои гласат:

„12. Градобиевна ракета тип „SK - 6“, производство на „ИЦЕМАК ДОО“, Скопје, Република Македонија издаден акт – Одобрение бр. 10.2-9996/1 од 3.7.2012 година;

13. Пиротехнички средства, испорачател Триплекс од Вроцлав, Република Полска, производство на фирми од Народна Република Кина, издаден акт – Одобрение бр. 19.11.3-93160/1 од 31.12.2010 година и тоа:

- Пиротехнички средства - Група I

– пиротехнички бомби: калибар 75мм, тип А, В, С, D; калибар 100мм, тип А, В, С, D, Е; калибар 150мм

- пиротехнички колачи: калибар 08” (16s) тип А; калибар 08” (19s) тип В; калибар 08” (25s) тип С; калибар 08” (100/138s) тип D; калибар 1,0” (16/37s) тип А; калибар 1,0” (100s) тип В; калибар 1,2” (10s) тип А; калибар 1,2” (16/19s) тип В; калибар 1,2” (25s) тип С; калибар 1,2” (36/49s) тип D; калибар 1,2” (100s/109s/78) тип Е; калибар 1,2” (150s) тип F; калибар 1,2” (192/200s) тип G;

- Пиротехнички средства, испорачател Еуропиро од Самобор, Република Хрватска, производство на фирми од Народна Република Кина, Италија и Соединетите Американски Држави (САД), и тоа:

- Пиротехнички средства - Група I

- пиротехнички бомби: калибар 100мм - 1000S; калибар 125мм - 1200C; калибар 125мм - 1200S, производ на Parente од Италија;

- Пиротехнички средства - Група II

- сценски фонтани: SFX9006, производ на Sunsong од Народна Република Кина; PP016 и FIF0105, производ на Forward од Народна Република Кина; ZF505 и ZF506, производ на Zoomlion од Народна Република Кина; P608B, PP540, PP542, PP416 и PP417, производ на Le Maitre од САД.

- римски свеќи: RC3000, производ на Panzera од Италија; FSS1506, производ на Forward од Народна Република Кина; 43953, производ на Panda од Народна Република Кина.

- батерии: 86920, 86922, 86923, 86925, 87536, 87542, 87935, 88602 и 99460, производ на Eaststar од Народна Република Кина; FMC1915, FMC1917, FZC0040, FMC1925 и FFC1606, производ на Forward од Народна Република Кина; BT120 и ZC1201, производ на Zoomlion од Народна Република Кина; SFD100-P105, SFD100-P106, SFD100-P99, SFC100-F87, SFC49-F81, SFC49-F82, SFC49-H06 и SFC49-H11, производ на Sunsong од Народна Република Кина; LDA269, производ на Panda од Народна Република Кина.

- мини: FSC1758, FSC2065, FSM1612, производ на Forward од Народна Република Кина.

- сегменти: FBC1001, FBC1002, FBC1003, FBC1004, FFC0023, FFC0026, FFC1409S и FFC1410S, производ на Forward од Народна Република Кина; SS-13, производ на Sunsong од Народна Република Кина.

- Пиротехнички средства - Група III

- римски свеќи: 337 и 333, производ на Zoomlion од Народна Република Кина.

- димна фонтана: GM806, производ на Forward од Народна Република Кина.“

Бр.13.1-84826/1
18 ноември 2015 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

5817.

Врз основа на член 29-а став (9) од Законот за музеите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15 и 152/15), министерот за култура, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МИСЛЕЊЕ ЗА СТРУЧНА ПРОЦЕНА НА ОРГИНАЛНОСТА НА УМЕТНИЧКИТЕ И ДРУГИТЕ ПРЕДМЕТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на мислење за стручна процена на оригиналноста на уметничките и другите предмети.

Член 2

Барањето за издавање на мислење за стручна процена на оригиналноста на уметничките и другите предмети се поднесува на образецот „Барање за издавање на мислење за стручна процена на оригиналноста на уметничките и другите предмети“, кој се печати на хартија со бела боја на А-4 формат.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

- Примател на барањето (национална установа);
- Наслов на барањето;
- Податоци за подносителот на барањето;
- Податоци за предметот за кој се бара стручна процена;
- Наведување на прилози кон барањето;
- Датум и место на поднесување на барањето и
- Потпис на подносителот на барањето.

Образецот на барањето од став 1 на овој член е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 55-10966/6
20 ноември 2015 година
Скопје

Министер за култура,
др **Елизабета Канческа-Милевска, с.р.**

ПРИЛОГ

До

Националната установа _____

БАРАЊЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МИСЛЕЊЕ ЗА СТРУЧНА ПРОЦЕНА НА ОРГИНАЛНОСТА
НА УМЕТНИЧКИТЕ И ДРУГИТЕ ПРЕДМЕТИ

1. Податоци за подносителот на барањето:

- Име и презиме на физичко лице/назив на правно лице _____
- Адреса/седиште _____
- Податоци за контакт _____

2. Податоци за предметот за кој се бара стручна проценка:

- Вид и назив на предмет _____
- Автор/сигнатура _____
- Година на создавање/датирање (културен период, век, приближно датирање) _____
- Техника/материјал _____
- Димензии _____
- Друго _____

3. Прилог:

- Делото за кое се бара стручна проценка _____
- Доказ за платен надоместок согласно Законот за музеите _____
- Друго _____

Датум _____
Место _____

Потпис на подносителот на барањето

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**5818.**

Врз основа на член 24-а став 13 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија” бр. 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15 и 129/15), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗНИ РЕДОВИ ЗА НОВИ ЛИНИИ И ЗА ПРОМЕНА НА ОДОБРЕНИ ЛИНИИ ВО МЕЃУОПШТИНСКИОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДОБРЕНА ЛИНИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА И НА ВОЗНИОТ РЕД

Член 1

Во Правилникот за начинот, постапката и поблиските услови за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, продолжување и одземање на дозволата за одобрена линија, формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред („Службен весник на Република Македонија” бр. 25/10, 73/10, 130/10, 170/10, 2/11, 22/11, 13/12, 170/12, 30/13, 132/13, 196/14 и 40/15), во член 10 во ставот 5 зборовите: “од 6 до 12 месеци” се заменуваат со зборовите: “од 24 месеци”.

Член 2

Во членот 18 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Доколку е исполнет условот од став 1 алинеја 1 на овој член, не се продолжува важноста на возниот ред и дозволата за вршење на линиски превоз на патници и истите се бришат од евиденцијата на издадени дозволи за линиски превоз на патници и од евиденцијата на регистрирани возни редови за линиски превоз на патници.“

Во ставот 2 кој станува став 3 по зборовите: „од став 1“ се додаваат зборовите „алинеи 2 и 3“.

Ставот 3 станува став 4.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-16317
20 ноември 2015 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

5819.

СПИСОК НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ (ОГЛАС ОД 1 СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА)

Ред. Бр.	Презиме, татково име и име на кандидатот	Адреса, телефон и e-mail	јазик	Број и датум на решение	Основен суд за кој е поставен судскиот преведувач
1.	ДАВКОВ Симеончо БРАНКО	ул.Јорго Османо бр.20 Битола 075/221-666 davkovb@yahoo.com	грчки	07-3128/2 10.11.2015	Битола
2.	ИГНОВСКА Ристо ЕЛЕОНОРА	Ул.Орце Мартинов бр.52 Велес 076/386-012 072/254-382 eleonoraig@hotmail.com	српски	07-3176/2 10.11.2015	Велес
3.	БУЛАТОВИЌ Ратко ИВАНА	ул.Страшо Пинџур бр.14 Валандово 078/403-171 ivana_bb2@yahoo.com	англиски	07-3125/2 10.11.2015	Гевгелија
4.	ХАЦИ-ЕЈУП Абдулхади ГЗИМ	Ул. ЈНА бр.105А Гостивар 072/233-334 ciggh@yahoo.com	словачки	07-3165/2 10.11.2015	Гостивар
5.	МАКСУТИ Мустафага ЗУЛФИКАР	Д. Бањица ул. Долна Бањица 66 Гостивар 072/222-229 zifo_21@hotmail.com	турски	07-3156/2 10.11.2015	Гостивар
6.	ДИМИТРОВА Павле САЊА	ул.Браќа Миладинови бр.27 Делчево 078/225-602 sance_d@yahoo.com	англиски	07-3154/2 10.11.2015	Делчево
7.	КАРОВА Сашо СЛАВИЦА	ул.7 Септември бр.47 Кавадарци 071/350-428 karovaslavica@gmail.com	англиски	07-3145/2 10.11.2015	Кавадарци
8.	ВЕЛКОВА Стојче ХРИСТИНА	ул.Ване Грдобјански бр.2-А Кочани 071/503-679 hristina.velkova@yahoo.com	англиски	07-3109/2 10.11.2015	Кочани
9.	СТОЈАНОВСКА Досе ДАНИЕЛА	ул. 8-ми Октомври бр. 138 Крива Паланка 070/669-559 danielastojanovska@outlook.com	албански	07-3134/2 10.11.2015	Крива Паланка
10.	СПАСОВСКИ Раде САШКО	Ул.Илинденска бр.58 Крива Паланка 070/991-489 sasko_s@yahoo.com	турски	07-3106/2 10.11.2015	Крива Паланка
11.	ЛИПКОВСКА Томислав МИРЈАНА	Ул.Илинденска бр.31 Куманово 078/238-831 mirjana_lipkovska@hotmail.com	англиски	07-3123/2 10.11.2015	Куманово
12.	АТАНАСОВА Герман ТАТЈАНА	Ул. Маршал Тито бр. 154-5 Неготино 070\226-230 atanasmakros@yandex.ru personalmakros@mail.ru	руски	07-3138/2 10.11.2015	Неготино
13.	ЕЛМАЗИ РАХМАНИ Фазли ДОНИКА	ул.Бистрица бр.90 Охрид 070/262-252 dona_elmazi@hotmail.com	англиски	07-3163/2 10.11.2015	Охрид
14.	МЕТУЛЕВА Ѓорѓи НАДИЦА	ул. Арѓир Маринчев бр.4 Охрид 077/914-325 nadica.metuleva@hotmail.com	англиски	07-3139/2 10.11.2015	Охрид
15.	ВРАНГЕЛОСКИ	Ул.Димитар Влахов бр.49-10 Охрид	словенечки	07-3200/2	Охрид

	Јордан ЛУБЧО	076/846-377 046/521-331 vrangeloskiliupco@yahoo.com		10.11.2015	
16.	СУСИНОВА Коста АНКИЦА	Ул.Свети Спасо Радовишки бр.96 Радовиш 071/204-710 ankicasusinova@yahoo.com	англиски	07-3143/2 10.11.2015	Радовиш
17.	ЈОВАНОВА Лазо ЕЛЕНА	Ул.Младинска бр.75 Свети Николе 078/640-335 elena.iovanova13@gmail.com	италијански	07-3160/2 10.11.2015	Свети Николе
18.	АМБАРОВА Звонко ВИОЛЕТА	ул.Пехчевска бр.5/19 Гази Баба- Скопје 070/801-611 viki_minova@yahoo.com	англиски	07-3111/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
19.	ПАВЛОВСКА Лазо БИЛЈАНА	ул.1613 бр.4/1-34 Скопје 070/903-993 b.petrusevska@gmail.com	англиски	07-3112/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
20.	АНДРЕЕВСКА НАЦЕВСКА Стасе ПЕТРАНКА	ул.Руди Чајавец бр.8-35 Скопје 070/264-437 pepa26@yahoo.com	англиски	07-3113/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
21.	ГЕРАСИМОВСКА Славе ОЉА	ул.Апостол Гусларот бр.12-11 Скопје 072/225-191 gerasimovskao@gmail.com	англиски	07-3102/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
22.	БАРАКОСА Никола АЛЕКСАНДРА	ул.Загребска бр.7- 19 Скопје 070 /754-496 abarakoska79@gmail.com	англиски	07-3107/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
23.	ИЛКОВСКА Влатко ИВАНА	ул.Козле бр.38 А Скопје 070/302-673 iilkovska@gmail.com	англиски	07-3108/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
24.	ЛИПТОВА Марјан МАРИЈА	бул.Јане Сандански 36/2-22 Скопје 070/ 363-670 liptova.marija@gmail.com	англиски	07-3144/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
25.	НИКОЛОВА Александар АНГЕЛА	ул.Васил Главинов 3/6-5 Скопје 078/884-528 ahhangela@yahoo.com	англиски	07-3149/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
26.	ЃОРЃИЕВА Тони КАТЕРИНА	ул.Пекљане 3 бр.10 Скопје 077/898-759 gjorgjieva.katerina@gmail.com	англиски	07-3151/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
27.	СПАСОВА Васил МАРИНА	ул.Виктор Иго бр.22А Скопје 075/661-075 martinaspasova1@gmail.com	англиски	07-3153/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
28.	ЈОВАНОВСКА Сашо МАЈА	ул.Сремски Фронт бр.30 Скопје 070/487-228 maja_jovanovska3103@hotmail.com	англиски	07-3116 /2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
29.	ЈАМАКОВА Тодор ПАУЛИНА	бул.Асном бр.172/2-26 Скопје 078/325-382 pjamakova@hotmail.com	англиски	07-3120/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
30.	ГАВРИЛОСКИ Ставре ЗОРАН	ул.Карпошево Востание 4/3-10 Скопје 077/936-532 zoran.gavrilovski@gmail.com	англиски	07-3126/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
31.	ДИМЕСКА Роберт МАРИНА	ул.Вич бр.28-30 Скопје 075/224-244 md18906@seeu.edu.mk	англиски	07-3131/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
32.	НУХИЈУ Азиз АЛБОНИТА	ул.Методија Митевски 6-2-15 Скопје 078/445-408 blueyenita@hotmail.com	англиски	07-3198/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
33.	ЗИБЕРИ	с.Ласкарци Скопје	албански	07-3162/2	Скопје 1

	Насер ФЉАМУР	071/953-414 flamur_ziberi@live.com	и англиски	10.11.2015	и Скопје 2
34.	БАФТИЈА Елмаз ХАМИДЕ	ул. Пере Тошев бр. 34 Скопје 072/674-384 mide-d@live.com	албански	07-3127/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
35.	КАМБЕРИ Изер БЕКИМ	Визбегово ул.3 бр.45 Скопје 072/585-171 bekim.kam@hotmail.com	албански	07-3129/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
36.	ФЕРИЗИ Басри СУАД	ул.Љуба Ивановиќ бр.40/2-16 Скопје 2632-594 071/610-993 suatferizi@gmail.com	албански	07-3273/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
37.	БЕКИРИ Рамадан АРЛИНДА	Ул.Виргино бр.82Б Скопје 075/427-618 arlinda.beqiri@gmail.com	албански	07-3318/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
38.	ШАИНИ Нусрет ФЉОРИЈЕ	с.Чајлане – Сарај Скопје 071/928-681 florijeshaini@yahoo.com	албански	07-3340/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
39.	ХАБАХБЕХ Абдаллах МОХД	Ул.Атинска бр.12/2-16 Скопје 070/222-121 mukidr@yahoo.com	арапски	07-3118/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
40.	ТРАЈКОВА- ГКОНТОСИДОУ Томе ЕЛЕНА	ул.Петар Ацев бр.15/1-9 Скопје 076/503-232 076/230-024 elenagodosidou@gmail.com	грчки	07-3155/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
41.	МИШЕВА- ДАНИЛОВСКА Петар МАРИЈА	Ул.Георги Скрижевски бр.10А Скопје 071/751-625 danilovskamarija@gmail.com	француски и италијански	07-3206/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
42.	СТЕВАНОВСКА Војне ЈАСМИНА	Ул.Тодор Чангов бр.3 Скопје 077/723-769 stevanoska.j@gmail.com	италијански	07-3207/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
43.	БАЈРАКТАРОВСКА Илија ЕЛЕНА	Ул.Виа Егнатија бр.3 Скопје 078/224-642 bajraktarovska@gmail.com	италијански	07-3091/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
44.	СРБИРОВСКИ Благоја НИКОЛА	Ул.Вуковарска бр.9/2-13 Скопје 078/886-926 nikolas.fantauzzo@gmail.com	италијански	07-3121/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
45.	ДРОЗЈУК Владимир ОЛГА	Ул.Васко Карангелески бр.27-31 Скопје 072/667-273 odroziuk@yahoo.com	руски	07-3157/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
46.	ЗИЉКИЌ Азем МИРЗЕТА	Ул.Благоја Стефковски бр.15/2-5 Скопје 071/309-018 zilkic_m@yahoo.com	босански	07-3218/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
47.	ХАСАНБЕГОВИЌ Тунцај МЕТИН	Ул.Филип Втори Македонски бр.22/1-6 Скопје 078/242-689 metin_hasanbegovic@hotmail.com	турски	07-3115/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
48.	ТРАЈАНОВСКИ Симеон ЈОВАН	Јурумлери ул.8 бр.3 Скопје 072/224-726 02/2545-081 "HYPERLINK"	француски	07-3150/2 10.11.2015	Скопје 1 и Скопје 2
49.	ДИМИЌ Станко МАРТИНА	ул.Цветан Димов бр.8 Струга 077/998-653 dimic.martina@yahoo.com	англиски	07-3105/2 10.11.2015	Струга
50.	ЉУШО Фарук СЕДЕФ	ул.Партизанаска бр.19 Струга 071/220-732 sedefluso@yahoo.com	англиски	07-3152/2 10.11.2015	Струга
51.	ПЕЈЧИНОСКА	ул.Јабланица бр.66 Струга	англиски	07-1167/2	Струга

	Иван АНА	078/603-365 ane_pejcinoska@hotmail.com		10.11.2015	
52.	ЗИБА Рухи ЈЕТМИР	ул. Глобочичка бб Струга 071/757 557 zibajetmir@gmail.com	албански	07-3136/2 10.11.2015	Струга
53.	КРСТЕВ Тиме РИСТЕ	Ул.Маршал Тито бр.43 Струмица 078/342-007 ristekrstev@yahoo.com	хрватски	07-3124/2 10.11.2015	Струмица
54.	МИТОВСКА Јовица ЈАГОДА	ул.Борис Кидрич бр.11 Тетово 078 /338-807 jagodamitovska@gmail.com	англиски	07-3141/2 10.11.2015	Тетово
55.	МИХАЈЛОВА Мијалче МАРИНЕЛА	Ул.Никола Басотов бр.29 Штип 078/393-050 071/272-739 marinella.mihajlova@yahoo.com	германски	07-3159/2 10.11.2015	Штип

Министерство за правда

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5820.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15 и 192/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО экспорт-импорт, с. Теново - Брвеница, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 23.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО экспорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ТЕНОВО 2“ со инсталирана моќност од 177,5 kW и со локација на КП бр. 30/4, КО Теново, Општина Брвеница.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО экспорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-182;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ТЕНОВО 2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 30/4, КО Теново, Општина Брвеница;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 177,5 kW (710 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 266.250 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ТЕНОВО 2“, УП1 бр. 08-93/13 од 10.03.2014 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ТЕНОВО 2“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-145/15

23 ноември 2015 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5821.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15 и 192/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО экспорт-импорт, с. Теново - Брвеница, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 23.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО экспорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ТЕНОВО 3“ со инсталирана моќност од 196 kW и со локација на КП бр. 30/5, КО Теново, Општина Брвеница.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО экспорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-181;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ТЕНОВО 3“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 30/5, КО Теново, Општина Брвеница;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 196 kW (784 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 294.000 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ТЕНОВО 3“, УП1 бр. 08-92/13 од 10.03.2014 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ТЕНОВО 3“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-147/15
23 ноември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5822.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15 и 192/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО экспорт-импорт, с. Теново - Брвеница, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 23.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО экспорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ТЕНОВО 4“ со инсталирана моќност од 196 kW и со локација на КП бр. 30/6, КО Теново, Општина Брвеница.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО экспорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-180;

- назив на електроцентралата: фотонапонската електроцентрала „ТЕНОВО 4“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 30/6, КО Теново, Општина Брвеница;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 196 kW (784 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 294.000 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ТЕНОВО 4“, УП1 бр. 08-91/13 од 10.03.2014 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ТЕНОВО 4“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-149/15
23 ноември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5823.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15 и 192/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО экспорт-импорт, с. Теново - Брвеница, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 23.11.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО экспорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница, му се издава решение

за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ТЕ-НОВО 2“ со инсталирана моќност од 177,5 kW и со локација на КП бр. 30/4, КО Теново, Општина Брвеница.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО экспорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-182;

- назив на електроцентралата: фотонапонската електроцентрала „ТЕНОВО 2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 30/4, КО Теново, Општина Брвеница;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 177,5 kW (710 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 266.250 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 30.11.2030 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-144/15
23 ноември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5824.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15 и 192/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО экспорт-импорт, с. Теново - Брвеница, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 23.11.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО экспорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница, му се издава решение

за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ТЕ-НОВО 3“ со инсталирана моќност од 196 kW и со локација на КП бр. 30/5, КО Теново, Општина Брвеница.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО экспорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-181;

- назив на електроцентралата: фотонапонската електроцентрала „ТЕНОВО 3“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 30/5, КО Теново, Општина Брвеница;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 196 kW (784 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 294.000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 30.11.2030 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-146/15
23 ноември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5825.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15 и 192/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО экспорт-импорт, с. Теново - Брвеница, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 23.11.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО экспорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ТЕ-НОВО 4“ со инсталирана моќност од 196 kW и со локација на КП бр. 30/6, КО Теново, Општина Брвеница.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРО-УП ДОО экспорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница;
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-180;
- назив на електроцентралата: фотонапонската електроцентрала „ТЕНОВО 4“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 30/6, КО Теново, Општина Брвеница;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 196 kW (784 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 294.000 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение: 30.11.2030 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-148/15
23 ноември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонија

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015208